

**СМРТ НА ФАШИЗМОТ - СЛОБОДА НА НАРОДОТ**



# СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

"СЛУЖБЕН ЛИСТ" излегуе два пати  
неделно. — Ракописите не се враќаат. —  
Огласите по тарифата. — Чековна сметка  
№. 62324. — Плоштина платена во  
готово.

Петок, 24 мај 1946

БЕЛГРАД

БРОЈ 42

ГОД. II

Цена на овој број е 12.— дин. — Претплата  
за прво полугодие 1946 год. дин. 350.—  
а за цела 1946 год. дин. 650.— Редакција:  
Бранкова бр. 20. — Телефон 28-838

275.

## УКАЗ

**ЗА РАТИФИКАЦИЈА ДОГОВОРОТ ЗА ПРИАТЕЛСТВО, ЗАЕМНА ПОМОКЈ И  
СОРАБОТУВАЧКА ВО МИРОТ ПОМЕГЈУ ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУ-  
БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ЧЕХОСЛОВАЧКАТА РЕПУБЛИКА**

На основа членот 74 точка 6 на Уставот Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ про-  
гласуе Закон за Договорот за приателство, заемна помокј и соработувачка во мирот помеѓу Федера-  
тивната Народна Република Југославија и Чехословачката Република, заклучен во Белград на 9 мај 1946  
година, кој е изгласан на заедничката седница на Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната  
скупштина на ФНРЈ, а кој гласи:

## ЗАКОН

ЗА

**ДОГОВОРОТ ЗА ПРИАТЕЛСТВО, ЗАЕМНА ПОМОКЈ И СОРАБОТУ-  
ВАЧКА ВО МИРОТ ПОМЕГЈУ ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА  
ЈУГОСЛАВИЈА И ЧЕХОСЛОВАЧКАТА РЕПУБЛИКА**

**ЗАКЛУЧЕН ВО БЕЛГРАД НА 9 МАЈ 1946 ГОДИНА**

Член I

Се одобруе и добива законска сила Договорот за приателство, заемна помокј и соработувачка  
во мирот помеѓу Федеративната Народна Република Југославија и Чехословачката Република, заклучен  
во Белград на 9 мај 1946 година, кога и станил во сила, а кој во обата оригинала гласи:

## УГОВОР

о пријатељству, узајамној помоћи и сарадњи  
у миру

између

Федеративне Народне Републике Југославије

и

Чехословачке Републике

Президијум Народне Скупштине Федеративне Народне Републике Југославије, и

Президент Чехословачке Републике

у жељи да се свечано потврде везе искреног пријатељства које од памтивека спајају братске словенске народе Чехословачке и Југославије и које је било у овом победоносном рату поново потврђено у заједничкој борби против истога непријатеља и исте опасности,

имајући у виду животни интерес обеју земаља за узајамну одбрану у случају да би Немачка обновила своју нападачку политику против њихове слободе, политичке независности и територијалног интегритета,

уверени да је заједничка одбрана против такве опасности у интересу одржавања међународног мира и безбедности, што је циљ и Повеље Организације Уједињених Народа, коју су обе земље прихватиле,

решени даље учвршћивати и продубљавати духовне и економске везе, које су већ раније биле створене заједничким напорима између обеју земаља,

решили су да закључе уговор и именовали за своје опуномоћенике:

Президијум Народне Скупштине Федеративне Народне Републике Југославије, Председника Владе Федеративне Народне Републике Југославије,

Маршала Југославије, господина ЈОСИПА БРОЗА - ТИТА,

Президент Чехословачке Републике, Председника Владе, господина ЗДЕЊЕКА ФИРЛИНГЕРА,

који су се, пошто су изменили своја пуномоћја, нађена у добром и исправном облику, сагласили у следећем:

## S M L O U V A

О пријатељству, узајамне помоћи и мирове сарадњи

mezi

Ceskoslovenskou Republikou

a

Federativni Lidovou Republikou Jugoslavi

President Československé republiky a  
Presidium Národního shromáždění Federativní lidové republiky Jugoslavi,

přejíce si slavnostně potvrditi svazky upřímného přátelství, které od nepaměti spojuje bratrské slovanské národy Československa a Jugoslavi a které bylo v této vítězné válce znovu osvědčeno ve společném boji proti těmž nepříteli a těmž nebezpečí,

majíce na paměti životní zájem obou zemí na společné obraně pro případ, že by Německo obnovilo svou útočnou politiku proti jejich svobodě, politické nezávislosti a územní celistvosti,

jsouce přesvědčeni, že společná obrana proti takovému nebezpečí je v zájmu zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, které je i cílem Charta Organizace Spojených národů, kterou obě země přijaly,

jsouce rozhodnuti dále utožovati a prohlubovati duchovní a hospodářské vztahy, které byly již dříve společným úsilím vytvořeny mezi oběma zeměmi,

rozhodli se sjednati za tím účelem splnomocněnci a ustanovili svými zmocněnci:

President Československé republiky

pana ZDEŇKA FIERLINGERA, předsedu vlády,  
Presidium Národního shromáždění Federativní lidové republiky Jugoslavi

pana JOSEFA BROZ - TITA, Maršála Jugoslavi, předsedu vlády Federativní lidové republiky Jugoslavi,

kteří, vyměnivše si své plné moci a shledavše je v dobré a náležitě formě, dohodli se na těchto ustanoveních:

## Члан I

Високе Стране Уговорнице споразумеле су се да ће се у интересу обеју земаља и њихових народа удружити у политици опробаног и трајног пријатељства, које ће учвршћивати уском сарадњом између обеју земаља.

## Члан II

Високе Стране Уговорнице обавезују се да ће предузети заједнички све мере у својој моћи да онемогуће било какovu нову претњу и да спрече понављање напада од стране Немачке или било које друге државе која би се с њом директно или било на који други начин удружила.

У ту сврху Високе Стране Уговорнице учествоваће у духу најискреније сарадње у свим међународним акцијама за одржавање међународног мира и безбедности и у потпуности доприносиће томе да би се овај циљ остварио.

При извршењу овог Уговора Високе Стране Уговорнице придржаваће се својих обавеза као чланице Организације Уједињених Народа.

## Члан III

Ако би једна од Високих Страна Уговорница била уплетена у непријатељство са Немачком, која би поновила своју нападачку политику или са којом било другом државом која би се са Немачком удружила у циљу нападачке акције, друга од Високих Страна Уговорница без одлагања пружиће јој војничку и другу помоћ свим средствима која јој стоје на расположењу.

## Члан IV

Високе Стране Уговорнице обавезују се да ниједна од њих неће ступити у савез, нити узети учешћа у коалицији, који су уперени против друге Високе Стране Уговорнице.

## Члан V

Високе Стране Уговорнице учвршћиваће ваједнички и свака у кругу своје делатности, економске, духовне и друге везе између обеју земаља на основу уговора и споразума закључених у том циљу.

## Článek I.

Vysoké smluvní strany se dohodly, že se v zájmu obou zemí a jejich narodů sdruží v politice osvědčeného a trvalého přátelství, které budou utužovat úzkou součinností mezi oběma zeměmi.

## Článek II.

Vysoké smluvní strany se zavazují, že učiní společně všechna opatření ve své moci, aby znemožnily jakoukoli novou hrozbu a zamezily opakování útoku se strany Německa neb kteréhokoli jiného státu, který by se s ním přímo neb jakkoli jinak spojil.

Za tím účelem se Vysoké smluvní strany zúčastní v duchu nejupřímnější součinnosti všech mezinárodních akcí pro zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a plně přispějí k tomu, aby se tento cíl stal skutkem.

Při provádění této smlouvy budou Vysoké smluvní strany dbát svých závazků jakožto členů Organizace Spojených národů.

## Článek III.

Kdyby jedna z Vysokých smluvních stran byla zapletena do nepřátelství s Německem, které by obnovilo svou útočnou politiku, neb s kterýmkoli jiným státem, který by se s Německem k útočnému činu spojil, poskytne jí neprodleně druhá Vysoká smluvní strana vojenskou a jinou pomoc všemi prostředky, které má po ruce.

## Článek IV.

Vysoké smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nesjedná spojení a nezúčastní se koalice, namířených proti druhé Vysoké smluvní straně.

## Článek V.

Vysoké smluvní strany budou upevňovati společně i každá ve své působnosti hospodářské, duchovní a jiné styky mezi oběma zeměmi dle úmluv a dohod k tomu cíli sjednaných.

## Члан VI

Овај Уговор ступа на снагу одмах по потписивању и биће ратификован у најкраће време. Ратификациони инструменти измениће се у Прагу што је могуће пре.

Овај Уговор остаје у важности двадесет година од тренутка потписивања. Ако пак ниједна од Високих Страна Уговорница не саопшти дванаест месеци пре истека двадесетогодишњег рока да жели да важност овог Уговора престане, продужује се његова важност сваког пута за пет даљих година дотле док једна од Високих Страна Уговорница дванаест месеци пре истека текућег петогодишњег периода писмено не јави своју намеру обеснажити га.

У потврду чега су опуномоћеници потписали овај Уговор и ставили на њега своје печате.

Рађено у два примерка сваки на чешком и српско-хрватском језику. Оба текста имају подједнаку важност.

У Београду деветог маја хиљаду девет стотина четрдесет и шесте године.

По овлашћењу  
Президијума Народне  
Скупштине Федеративне  
Народне Републике  
Југославије  
Ј. Б. Тито, с. р.

По овлашћењу  
Президента  
Чехословачке Републике  
Зд. Фирлингер, с. р.

## Clánek VI.

Tato smlouva nabývá účinnosti ihned po podpisu a bude ratifikována v době co nejkratší. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze co možná nejdříve.

Tato smlouva zůstává v účinnosti po dobu dvaceti let ode dne podepsání. Jestliže však žádná z Vysokých smluvních stran nesdělí dvanáct měsíců před uplynutím dvacetiletého období, že si přeje, aby se účinnost této smlouvy skončila, prodlužuje se její účinnost pokaždé o pět dalších let tak dlouho, dokud jedna z Vysokých smluvních stran dvanáct měsíců před uplynutím běžícího pětiletí písemně neoznámí svůj úmysl její účinnost ukončit.

Čemuž na svědomí zmocněnci podepsali tuto smlouvu a připojili k ní své pečeti.

Sepsáno ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a srbsko-charvatském. Obě znění mají stejnou platnost.

V Bělehradě, devátého května roku tisícího devítistého čtyřicátého šestého.

Z plné moci  
Presidenta  
Ceskoslovenské Republiky  
Zd. Fierlinger, s. r.

Z plné moci  
Predsida  
Národního Shromáždění  
Federativní Lidové  
Republiky Jugoslavie  
J. B. Tito, s. r.

## Член 2

Овај Закон влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

21 мај 1946 година  
Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар,  
Миле Перуничич, с. р.

Претседник,  
др. И. Рибар, с. р.

## 276.

На основа чл. 74 точка 6 на Уставот Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ прогласуе Закон за амнестија на шумските кривци, кој ги донесе Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ, а кој гласи

## ЗАКОН

## ЗА АМНЕСИЈА НА ШУМСКИТЕ КРИВИЦИ

## Член 1

Се дава општа амнестија за сите шумски кривци направени пред окупацијата, за време војната,

и само после ослободуењето до 1 јануари 1946 година без оглед да ли е кривичната постапка покрената или е во текот, или е пресудата изречена или поставена правоснажна.

Од лицата обванати со амнестијата нема да се бара накнада штетата на државата која што произлегла од наведените кривци.

## Член 2

Амнестијата нема да се примени на лица кои шумските кривци ги направиле во полза на окупаторот и неговите помагачи или со цел на шпекулација.

## Член 3

Лицата кои сметаат да се обванати со оваа амнестија, а тaa не ќе биде применета на нив, можат да

се обратат на местонадлежниот околински суд против чија одлука има место на жалба непосредно на надлежниот окружен суд.

#### Член 4

Министерот на правосудието на ФНРЈ дава напатствија за применување на овој закон.

#### Член 5

Овај Закон влегуе во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

23 мај 1946 година

Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседник,  
Миле Перуничич, с. р. др. Иван Рибар, с. р.

### 277.

На основа чл. 74 точка 6 на Уставот Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ прогласуе Закон за продолжување менични и чековни рокови, кој го донесе Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ, а кој гласи

## ЗАКОН

### ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ МЕНИЧНИ И ЧЕКОВНИ РОКОВИ

#### Член 1

Меничните рокови стасани од 3 април 1941 година до 1 септември 1945 година и чековните рокови стасани од 5 април 1941 година до 1 септември 1945 година се продолжуат до истекот на рокот од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 2

Меничните и чековните рокови во кои мораат да бидат превземени работи од кои зависи одржувањето на регресните права, во колку истекнале од 15 април 1941 година до 1 септември 1945 година, се продолжуат до истекот на рокот од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој Закон.

#### Член 3

Меничната и чековната застарелост чиј почеток паѓа од 5 април 1941 година до 1 септември 1945 година ќе се земе ота да нее ни отпочнала, а како почеток текот на оваа застарелост ќе се земе денот на влегувањето во сила на овој Закон.

#### Член 4

Овој Закон влегуе во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

23 мај 1946 година

Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседник,  
Миле Перуничич, с. р. др. Иван Рибар, с. р.

### 278.

На основа чл. 1 Законот за овластување Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народната привреда, Владата на ФНРЈ, по предлог на Министерот за финансии донесуе

## УРЕДБА

### ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДАНОКОТ НА НАСЛЕДСТВА И ПОДАРОЦИ

#### Член 1

Од данокот на наследства и подароци по Законот за непосредните даноци се ослободуат:

- 1) државата;
- 2) домашните задужбини оснуети во научни, уметнички, просветни, здравствени и социјални цели;
- 3) Единствените синдикати на работниците и пензионерите на Југославија, Централното веќе на народната младина на Југославија, Антифашистичкиот фронт на жените и Народниот фронт на Југославија и неговите организации.

#### Член 2

Оваа Уредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Ш бр. 4460

18 мај 1946 година

Белград

Претседник на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансиие,

Сретен Жујович, с. р.

### 279.

На основа чл. 13 на Финансискиот закон на ФНРЈ за буџетска 1946 година, а во споразум со Претседникот на Привредниот совети по одобрување на Претседништвото на Владата на ФНРЈ донесувам

## НАРЕДБА

### ЗА ИЗМЕНА НАРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПОСЛОВЕН ПРОМЕТ НА ЖИТА И НА ПЕКМЕЗИ ОД ЕМИШ СО ДОДАТОКОТ НА ШЕКЈЕР ИЛИ СИРУП Ш БР. 3600 ОД 19 АПРИЛ 1946 ГОДИНА

#### Член 1

Во чл. 1 Наредбата за данокот на пословен промет на жита и на пекмези од емиш со додатокот на шекјер или сируп, Ш бр. 3600 од 19 април 1946, последниот став кој гласи: „Производители кои продаваат жита непосредно на потрошувачите плаќаат данок на пословен промет спрема постигнатите цени за продаденото жито“ — се брише.

## Член 2

Оваа Наредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применуе од 30 април 1946 година.

III бр. 4380  
11 мај 1946 година  
Белград

Министер на финансиите,  
Сретен Жујович, с. р.

Претседник на Планската комисија,

А. Хебранг, с. р.

Согласен сум:

Претседник на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

280.

На основа чл. 42 Законот за воена обвеза на државјаните на Федеративната Народна Република Југославија пропишувам

## П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНА ОБВЕЗА  
НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНАТА  
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

## Член 1

Лицата, кои што се осудени на присилна работа без лишување на слободата, на прогонство од пребивалиштето, губиток на политичките и поедини граѓански права, губиток правото на јавна служба, се упатуваат на служба во дисциплински единици едновремено кога ќе би биде и нивното годиште повикано во стални кадар.

Доколку такви лица за време служењето во дисциплинските единици казната ќе ја издржат, а нивните раководители ќе поднесат извештај оти со својата работа и владането тоа го заслужуваат, тие се упатуваат на понатамошно служење во соодветната единица на Југословенската армија. Решење по ова донесуе надлежниот штаб на армијата.

## Член 2

Во приправната, мобилната и воената состојба не се врши преведувањето на обвезниците од оперативниот во резервниот дел на оружаната сила, а ислужениците од резервниот дел на оружаната сила не се ослободуваат од воената обвеза, туку остануваат и понатамо на воената служба.

## Член 3

1) На државјаните родени 1919 година и на постарите се признава да ја регулирале воената обвеза и тие нема да се повикаат на отслужување или дослужување на кадровскиот рок.

2) Поданиците на странските држави — мажите, кои постанале или ќе постанат државјани на Федеративната Народна Република Југославија, должни се да го отслужат обвезниот рок во сталниот кадар, ако тоа не учиниле во државата чии државјани биле, ако се за ова способни и ако не навршиле 27 години. Ако такви лица потполно не го отслужиле рокот според законските прописи на таа држава, тогај има да го служат во Југословенската армија рокот по одредбите чл. 11 на Законот, со тоа, да има да им се засмета времето проведено на воена служба во дотичната странска држава. Лицата постари од 27 години, а помлади од 55 го-

дини, се упишуваат во оперативниот односно резервниот дел на оружаната сила според годините на староста, доколку се способни за воена служба, што се утврдуе со комисиски преглед во началството на надлежниот воен округ.

3) Државјаните — мажите поднесуваат молби за уверење за регулираната воена обвеза на воениот отсек на околицата (на градот, реонот) на чија територијата живеат. Овој ја спроведуе молбата со сите потребни податоци и со своето мислење на началството на воениот округ кое што молбата ја проучуе и издава уверење.

Уверења за регулираната воена обвеза се издаваат на лица кои го отслужиле кадровскиот рок во ЈА или по одредбите на Законот и овој Правилник им е признато да ја регулирале својата обвеза на служењето во сталниот кадар. Лица огласени за постоење на воена служба се сметаат да ја регулирале својата воена обвеза.

Во уверењето да се означи во која цел уверењето се издава.

На лице огласено за привремено неспособно може, во цел на влегување во приватна или државна служба, да се издаде уверење оти било на регрутување, ако исто тоа го посака. Во тоа уверење да се назначи оти дотичниот е огласен за привремено неспособен и да подлежуе на поновни прегледи и влегување на служба во сталниот кадар, ако биде најден за способен се до навршените 27 години старост.

4) При упатувањето во стален кадар регрутите сами се издржуваат дури не стасаат во седмицето на воено-териториалниот орган кое што ќе биде предвидено со позив како собирно место за одење на воена служба. Понатамошното нивно издржување (исхрана и живеење) се врши од државни средства.

Патувањето на регрутите со железница, брод и државни автомобилски линии од нивната куќа до одредените единици се врши за државен трошок.

## Член 4

1) На лица, кои по чл. 13 на Законот стапиле во оружаната сила после навршената 17, 18 и 19 година старост, ќе им се смета времето проведено во воената служба во рок на служба во сталниот кадар.

2) На лица родени 1928 година и помали, кои што за време на народноослободителната војна служиле во НОВ, ПОЈ и ЈА како и во сојузничките војски ќе им се смета ова време, сходно на чл. 39 односно 40 на Законот, во рок на служба во сталниот кадар, со тоа разликата до роковите прописани со чл. 11 на Законот, доколку ќе постои, да ја дослужуваат кога ќе биде повикано нивното годиште, а спрема нормата прописана со чл. 17 на Правилникот.

3) Државјани доброволци по чл. 13 на Законот се испраќаат во кадар истовремено со останалите регрути на дотичниот рок на војската (морнарицата) односно службата или во време што ќе го одреди Министерот на народната одбрана.

4) Лица кои што сакаат да влезат доброволно во оружаната сила, а уште не постанале полнолетни (18 години), мораат да имаат писмен пристанок од своите родители.

## Член 5

1) Одлагање на служба во сталниот кадар може да се одобри, и тоа најдалеку до 27 години старост, во овие случаи:

а) ако во истата фамилија (задруга), која заедно живее, покрај регрутот има само уште еден за работа способен задругар, кој што веќе се навојва на служба во сталниот кадар, тогај на регрутот, ако тоа го желае, се одлага службата додека неговиот задругар не го отслужи обвезниот рок во кадарот, односно додека не се отпушти од сталниот кадар;

б) ако од една фамилија (задруга), која заедно живее, истата година се упатуат на служба во стален кадар двајца или повеќе регрути или ако регрутите изјават жела сите да не служат едновремено, службата во сталниот кадар се одлага на половината од бројот на регрутите, додека другата половина не го отслужи, ако бројот на регрутите е чивт; ако бројот на регрутите не е чивт, тогај се упатуе на служба во кадар половината повеќе еден, а на останалите се одлага службата додека првите не отслужат;

в) на регрутите и војниците од сталниот кадар, кои што ќе поднесат молба и кои што со уверење од надлежниот местен (градски, реонски) народен одбор ќе докажат, да поради неизбежната виша сила како земљотрес, поплава, пожар, град и т. сл. пострадале имотот или дукјанот во толкава мерка да со нивното влегување во кадар во годината во која се повикани сити поради понатамошна служба во кадарот опстанокот на нивните задруги (фамилии) би бил доведен во тежок положај;

г) на регрутите и војниците од сталниот кадар на кои што умрел старејината на задругата (фамилијата) или се онеспособил за привредување па ќе поднесат молба и со уверење од местниот (градскиот, реонскиот) народен одбор ќе докажат да поради това со нивното влегување во кадар, односно продолжување службата во кадарот, задругата (фамилијата) би останала без нивен член способен за работа на имотот односно за волење дукјанот. Но ова се под услов да опстанокот на такви задруги (фамилии) зависи исклучиво од личната работа на дотичниот регрут односно војник на сталниот кадар;

д) на регрутите кои се преселени на основа Законот за аграрната реформа и колонизација, за две години после населувањето, ако това желеат;

ѓ) на учениците кои што ги отпочнале студиите на универзитетите и на нив равни школа, како и на лицата кои што се навогјат на изучување занаети и на специјализација. Овие лица се должни да се јават за отслужување обвезниот рок одма по завршеното школување, изучениот занает и специјализацијата и тие ќе бидат упатени во кадар со првата наредна партија на регрутите.

Лица, кои што до 27 година не можеле да ги завршат студиите, занаетот, односно специјализацијата, имаат без оглед на тоа да се упатат во кадар, доколку ги исполнуват останалите услови. Од ова се иземаат лицата предвидени со чл. 18 на овој Правилник.

2) Лицата означени под 1 на овој член ги поднесуат своите молби за одлагање службата на регрутната комисија; таа одма донесуе решение по нив.

После извршеното регрутување овакви молби се поднесуат на воениот отсек на околицата кој што со своето мислење ги спроведуе на началството на воениот округ. Решение по овие молби донесуе началството на воениот округ.

Лицата што барат одлагање на службата по ставот 1—5 ќе докажат со уверење, да се уписани како редовни ученици на универзитет, занает или да се на специјализација.

3) Молбите за одлагање службата во сталниот кадар на лица, што се веќе навогјат во армијата, началствата на воените окрузи ги доставуваат сите потребни податоци и со своето мислење на надлежниот штаб на армијата (на командата на родот на војската, морнарицата, командата на тилот (КНО) во чии состав дотичното лице се навогја на воена служба. Тој штаб односно команда, на основа поднесената молба, донесуе решение за одлагање службата, доколку постоат оправдани разлози за тоа. За това го известуе воениот округ на чија територија дотичното лице постојано живее, за да би го истиот увел во евиденција поради накнадно поновно повикување во армијата.

4) За секое решение за одлагање службата во сталниот кадар да се изнесе за кое време на дотичниот се одлага службата па и ова да се води во евиденција.

5) Заинтересираните имаат право жалба на решението од комисијата односно од началството на воениот округ. Жалбата се поднесуе на воениот отсек на чија територија дотичното лице постојано борави во рок од 15 дена по соопштењето или по приемот на решението. Воениот отсек ја доставуе жалбата на началството на воениот округ кое што со образложено мислење ја доставуе на штабот на армијата. Овој штаб донесуе решение и против истото нема место на понатамошна жалба.

#### Член 6

Преглед на лицата што на пораните регрутувања се огласени како привремено неспособни за воена служба или како такви се отпуштени од сталниот кадар по чл. 16 односно 17 Законот, го вршат редовните регрутни комисији при регрутувањето на државјаните сходно чл. 21 на Законот, а оние кои што и во 27 година на животот се најдени привремено неспособни ги прегледуе уште и супер-ревизиона комисија на надлежниот штаб на армијата, поради дефинитивна оценка на нивните способности за служба во сталниот кадар.

#### Член 7

Војник, кој што ќе побегне од сталниот кадар, ќе биде казнет по законските прописи за воени кривични дела. После издржаната или опростената казна или амнестија, ако не навршил 40 години живот, ќе го дослужи во дисциплинските единици остатокот на обвезниот рок, сметајќи му го во рок на службата времето проведено во кадарот до денот на бегството. Исти важи и во случај кога војник ќе биде казнет за друго некое кривично дело, па казната ќе ја издржи, или ќе биде амнестиран или казната ќе му буде опростена.

#### Член 8

Лицата упатени во дисциплински единици по одредбите чл. 15, 17 и 18 на Законот можат да бидат после 6 месеци упатени на понатамошно служење на обвезниот рок во соодветни единици на родовите на војската (морнарицата) ако това са својата работа и владее заслужуваат. Решение по ова донесуе надлежниот штаб на армијата по предлог на раководителите на дотичната дисциплинска единица.

#### Член 9

1) Државјаните на Федеративна Народна Република Југославија што се отселени или населени во иностранство стално или привремено или се тамо природени, нема да се сметат да избегават од службата во сталниот кадар, ако во време од своите 18, па најдалеку до 27 години старост, се јават на нашите воени односно дипломатско-консуларни претставништва во дотичната држава и дадат изјава оти како државјани на Федеративна Народна Република Југославија воени обвезници се готови, да во случај на мобилизација, како и во случај на војна, ќе се одзиват на позивот на југословенските државни органи и ќе постапат по нивното наредување. Лица кои што ќе учинат оваква изјава се сметаат да ја регулираат својата воена обвеза и, доколку до навршените свои 27 години старост ќе се вратат од иселеништвото во татковината на постојано или привремено живеење, се ослободуваат за време на мирот од службата во сталниот кадар.

На случај мобилизација и војна сите овие лица се должни да се вратат во татковината и да се пријават на воено-териториалните органи, ако и понатамош подлежуваат на обвеза за служење по одредбите на Законот ако се способни за служба во оружаната сила и ако нашите претставништва во дотичната држава издаваат наредување за тоа.

2) Лицата од точ. 1 на овој член можат поради своите работи да довојат во татковината сकोја

втора година и да борават до 2 месеца, а за тоа време да не бидат подвргнати на служење во кадрот; но, ако се бават подолго време, како и ако од исељеништвото се вратат во татковината на постојано или привремено живеење а способни се за воена служба, ќе служат, ако се вратат до своите 27 години, рок што е со Законот предвиден. Ако пак се вратат после навршените 27 години старост, нема да служат кадар, туку ќе се упишат како обвезници на оперативниот или резервниот дел на оружаната сила.

3) Лицата постојано настанети во иностранство кои што со исклучение од одредбите на точ. 1 и 2 на овој член сакаат да ја регулираат својата воена обвеза со ефективно служење во сталниот кадар ќе поднесат писмена молба на нашето претставништво во иностранство.

Дотичното лице ќе го прегледа за државен трошок лекарот кого што ќе го одреди дотичното наше претставништво. Писмениот извештај на лекарот за резултатот на прегледот да се приклучи кон молбата, која што нашето претставништво во иностранство ќе ја достави со своето мислење на Министерството за народна одбрана на решение.

Оние кои што Министерството на народната одбрана ќе ги одреди ќе бидат за државен трошок упатени на соодветното началство на воениот округ во татковината, поради редовно регрутуење и упатуење на служба во сталниот кадар.

4) Одредбите на точ. 1—3 овој член не се однесуваат на ученици на кои службата во кадрот им е одложена поради школуење.

#### Член 10

1) За одење во иностранство на постојано или привремено бавење подолго од 6 месеци не можат да се издават патни исправи на државјаните — мажите, кои што во дотичната календарска година навршуваат 17 години и се до тогаш додека не го отслужат својот обвезен рок во сталниот кадар или додека не ја регулираат својата воена обвеза

2) Патни исправи за одење во иностранство на лица, означени во точ. 1, на покус боравак — до 6 месеци можат да се издават само по одобруење на началството на воениот округ на чија територија дотично лице постојано живее, и тоа во случаи:

- а) по специални државни работи;
- б) поради лекуење во бањи, санаторијуми, климатски места, поради консултуење лекар специјалиста, операција и т. сл. или поради водење и пратење членовите на фамилијата и најблиските роднини во таа цел;
- в) поради превземање наследство;
- г) поради учествуење на спортски надпреваруења и излети и т. сл.

3) Со исклучение од случаите изнесени во точ. 2 од а) до г) можат да се издават дозволи за подолг боравак во иностранств и на лица кои одат на студии, занает или специјализирање во иностранство, а на кои што во таа цел е одложена службата во сталниот кадар по чл. 5 овој Правилник. На овие лица можат да се издават дозволи за боравак во иностранство до завршокот на студиите, специјализацијата и изучениот занает но со тоа, да ова не може да биде подолго од навршената 27 година на дотичното лице.

4) Лице кое што во духот на одредбите од овој член има потреба за одење во иностранство ќе се обрати со таксирана молба на месниот (градскиот, реонскиот) народен добор каде постојано живее, во која ќе го наведе местото и годината на раѓањето, по која причина бара одење во иностранство и за кое време — од кога до кога.

Месниот народен одбор ќе ја спроведе оваа молба на надлежниот воен отсек на околицата (градот, реонот) со мислење да ли на молителот треба да се излезе во сусрет или не. Воениот отсек ја доставува оваа молба со своето мислење на началството на воениот округ на надлежно решение.

Началството на воениот округ ќе ја задржи молбата за својата архива, а решењето ќе го достави на молителот преку надлежниот воен отсек.

5) Со исклучение од одредбите на точ. 4 ќе се обратаат државните органи и фискултурните организации со писмена службена претставка непосредно на началството на воениот округ за оние лица наведени во точ. 2, кои што тие ги упатуваат во иностранство на покус боравак на 6 месеци.

Началството на воениот округ за издадената дозвола го обавестува и воениот отсек на чија територија дотичното лице постојано живее.

#### Член 11

1) При отпуштањето од сталниот кадар обвезниците односно резервните офицери имаат право на превоз за државен трошок со железница, со брод и со државни автомобилски линии, како и на храна од чивните команди до куќјата.

2) Обвезниците — кадровските ислуженици, кои што на основа чл. 19 Законот се сметаат да постанат неспособни за воена служба, имаат да се пријават на воениот отсек на околицата (градот, реонот) дека се постојано настанети, т. е. дека се водат во евиденција. Оние при првата наредна работа на редовната регрутска комисија ќе бидат прегледани да ги се утврдила нивната способност за воена служба.

#### Член 12

Сите молби во врска со регрутуењето регрутите начелно ги поднесуваат на самата регрутска комисија да ги се справиле на лице место. Подоцните молби, како и сите жалби по повод на редовно регрутуење ги поднесуваат на воениот отсек на околицата (градот, реонот) на чија територија е извршено регрутуењето.

Надлежноста во поглед на решавање молби и жалби е следна:

1) молбите во врска со претходното регрутуење ги решава постојана комисија за претходно регрутуење на воениот округ.

2) молбите во врска со редовното регрутуење ги решава постојана комисија за редовно регрутуење на воениот округ.

Регрутите имаат право на жалба на решењата на комисијата за редовно регрутуење. Овие жалби се поднесуваат на воениот отсек на околицата во рок од 15 дена од соопштуењето на решењето. Воениот отсек ги спроведува со своето мислење на началството на воениот округ; овој такугјере дава свое мислење и ги доставува жалбите на штабот на армијата. Штабот на армијата донесува конечно решение и против истото нема место на понатамошна жалба.

#### Член 13

1) Ако при донесуењето одлука во комисијата за претходно регрутуење не можела да биде постигната едногласност, комисијата го упатува предметот на воениот отсек на околицата, кој што со своето мислење го спроведува на началството на воениот округ. Одлуката по тој предмет ја донесува началството на воениот округ; оваа одлука е конечна.

Ако е потребно лицето, на кое дотичниот предмет се однесува, повторно комисијски да се прегледа, овој преглед го врши сталната комисија за редовно регрутуење на воениот округ.

2) Во случај да при донесуење одлуката во комисијата за редовно регрутуење не е постигната едногласност, комисијата го упатува предметот на началството на воениот округ кој со своето мислење го спроведува на штабот на армијата. Одлуката по тој предмет ја донесува штабот на армијата; оваа одлука е конечна.



Ако е потребно лицето на кое што предметот се однесуе повторно комисиски да се прегледа, овој преглед го врши супер-ревизионата комисија на штабот на армијата.

## Член 14

Превоз на обвезниците на вежба со железница, со брод и со државни автомобилски линии од нивните куќи до командата во која се повикаани, како и обратно по извршената вежба, се врши за државен трошок.

## Член 15

1) Евиденцијата на обвезниците ја водат воените отсеци на околиите (градовите, градските реони во поголеми градишта). Обвезниците се должни да им се јават при довогѓањето од служба во сталниот кадар како и при мењавањето на местото на постојано живеење, т. е. при одењето од територијата на дотичната околија (градот, реонот), како и при довогѓањето во ново место на живеење.

2) Воениот обвезник е должен да се јави на воениот отсек на околијата (градот, реонот) по одредбите точ. 1 на овој член најдалеку во рок од 8 дена по пристигнување во местото на живеење.

## Член 16

1) Лицата кои што на денот на влегување во сила на Законот за воена обвеза на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија се навогѓале на служба во Југословенската армија имаат да го служат обвезниот рок прописан со чл. 11 Законот за родот на војската (морнарицата) во кој што се навогѓале на денот на влегувањето во сила на Законот, со тоа времето проведено на воената служба по чл. 39 и 40 до тоа време да им се смета во рок на службата.

2) Примена на одредбите од точ. 1 на овој член во поглед на отпуштање оние борци кои што го отслужиле рокот прописан со чл. 11 на Законот, има да отпочне штом ќе биде наредено оружаната сила да поминуе во редовна состојба или ако се тоа пред тоа посебно нареди.

3) На лицата родени 1920 година и помлади кои што во Југословенската армија добиле чин на офицер или воен чиновник се признава да го отслужиле рокот на службата прописан со чл. 11 на Законот, без оглед колку време биле на воена служба.

## Член 17

1) Сите лица родени 1920—27 година заклучно, што во општо не биле на воена служба или воената служба не им е призната со чл. 39 и 40 на Законот, имаат да служат рок прописан со чл. 11 на Законот, доколку ќе биде најдено да се способни за воена служба.

2) Лицата родени 1914 до 1919 година (заклучно) кои во општо не биле на воена служба имаат да бидат подвргнати на воено — комисиски преглед. За ова ќе се издаде посебно наредување. Ако на тој преглед се најде да се способни за воена служба, ќе се упишат како обвезници на оперативниот дел на оружаната сила.

Од ова се изземаат лицата кои што од Југословенската армија или во бившата југословенска војска и морнарица се огласени за постојано неспособни, па за тоа имаат документи.

3) Државјаните на Федеративна Народна Република Југославија родени 1920—27 година, а се на-

вогѓат вон од составот на Југословенската армија кои што во свое време служиле во НОВ, ПОЈ и ЈА, во сојузничките војски и партизанските одреди и во бившата југословенската војска и морнарица, а кои што по одредбите чл. 39 и 40 Законот не ја регулирале својата воена обвеза во поглед на службата во сталниот кадар (чл. 11), имаат да дослужат:

а) ако припаѓаат на редовите на војската (морнарицата) за кои што е прописан рок на служба 2 години;

ако служиле 6 месеци или помалко да дослужат 18 месеци;

ако служиле 6—12 месеци (заклучно) да дослужат 12 месеци;

ако служиле 12—18 месеци (заклучно) да дослужат 6 месеци;

ако служиле повеќе од 18 месеци им се признава да го отслужиле рокот на службата.

б) Ако припаѓаат на родовите на војската и на службите за кои што е предвиден рок на службата 3 години;

ако служиле 6 месеци (заклучно) да дослужат 2½ години;

ако служиле 6—12 месеци (заклучно) да дослужат 2 години;

ако служиле 12—18 месеци (заклучно) да дослужат 1½ години;

ако служиле 18—24 месеци (заклучно) да дослужат 1 година;

ако служиле 24—30 месеци (заклучно) да дослужат 6 месеци;

ако служиле повеќе од 30 месеци им се признава оти ја регулирале кадровската обвеза.

в) Ако припаѓат на воената морнарица (сем бреговната одбрана), за која е предвиден рок на службата 4 години:

ако служиле 6 месеци (заклучно) да дослужат 3½ години;

ако служиле 6—12 месеци (заклучно) да дослужат 3 години;

ако служиле 12—18 месеци (заклучно) да дослужат 2½ години;

ако служиле 18—24 месеци (заклучно) да дослужат 2 години;

ако служиле 24—30 месеци (заклучно) да дослужат 1½ година;

ако служиле 30—36 месеци (заклучно) да дослужат 1 година;

ако служиле 36—42 месеци (заклучно) да дослужат 6 месеци;

ако служиле повеќе од 42 месеци се смета оти ја регулирале својата воена обвеза.

4) Во смисла точ. 3 на овој член на Правилникот подлежат на дослужување на воениот рок и следните лица родени 1920—1927 година;

ограничено способни кои што биле отпуштени од своите единици,

ученици, на кои што е одложена службата поради продолжување на школувањето;

лица кои што се отпуштени од армијата поради обнова на земјата на основа чл. 4 Законот за демобилизација од 26 октомври 1945 година;

лица кои што од Југословенската армија и морнарица се преведени во милиција па од истата се отпуштени;

лица кои од ма која причина се отпуштени од ЈА сем оние кои се огласени за постојано неспособни.

5) На државјаните на Федеративна Народна Република Југославија, родени 1920—27 година, кои од Југословенската армија се преведени во милиција, им се признава службата во милиција во кадровски рок се до оној ден од кога како милиционери почна-

ле да примаат плата. Останалото време до роковите предвидени со чл. 11 Законот овие лица имаат да дослужат во смисла на одредбите на точ. 3 овој член.

6) На лицата, родени 1920—27 година, кои што како борци на НОВ, ПОЈ и ЈА, како сојузничка војска наднале во воено пленство, под услов да сами не се предале на непријателот, ќе им се смета времето проведено во воено пленство во рок на службата.

7) Граѓанин родени 1920 и помлади, што станиле на служба во народна милиција, а не служиле во Југословенска армија, имаат да отслужат рок пропишан во чл. 11 Законот.

8) Под сојузнички воени формации во смисла чл. 40 се подразбираат и партизанските одреди односно слични формации кои учествувале во борбата против фашистките сили.

Под оружани формации на Народно-ослободителниот покрет се подразбираат и формациите на шпанската републиканска војска.

9) На лицата, кои за време на водната активно учествувале во Народноослободителниот покрет на Југославија, а се навојале по нареѓењата на раководителите на разни должности вој редовите на НОВ, ПОЈ и ЈА, ќе им се признае, согласно чл. 6 Законот, времето проведено на тие должности во кадровски рок на службата по чл. 11 Законот.

а) Овакви лица ќе поднесат писмени молби за признавање на оваа служба на воениот отсек на околицата (градот, реонот) на чија територија постојано живеат. Во молбата ќе наведат: име (фамилијарно, татково родно и родено); место на постоејќо живеење (место, улица и број) дата и место на раѓањето; време проведено на воена служба кое му се признава во кадровски рок на службата по чл. 39 и 40 Законот за воена обвеза на државјаните на Федеративната Народна Република Југославија; на какви должности, деца и по чие нареѓење работил во Народно-ослободителниот покрет вој составот на НОВ, ПОЈ и ЈА.

Со молбата ќе се приложи писмен исказ на дедина сведош кој што се навојдаат во ЈА, од кои што едни мора да биде офицер. Со овој исказ треба да бидат потврдени податоците на ментелот да за време војната по нареѓење на раководителите учествуват во Народноослободителниот покрет на Југославија вој составот на оружаниите формации на НОВ, ПОЈ и ЈА.

б) Воените одсеци ќе ги спроведат овие молби со своето мислење преку началствата на воените окрузи на штабот на армијата. Овој штаб по тие молби, после илтриената проверка ќе донесе решење да ќе го состават на поднесателот преку надлежниот воен отсек. Истиот предмет ќе го задржи за својата архива и ќе внесе податоци за евиденција.

в) Завршеток на војната има да се смета 9 мај 1945 година

#### Член 18

1) На лицата кои што поради војната не завршиле школување на универзитет или на него рамна школа до својата 27 година, влегуењето во служба во силниот клас односно дослужуењето на рокот во смисла чл. 18 на овој Правилник ќе се одложи, согласно чл. 41 Законот, до завршување 31 година, ако дотичните лица тоа побараат со писмена молба.

2) Со одредбата на точ. 1 можат да се ползуат овие лица кои што на денот на влегуењето во сила на Законот биле редовни ученици на универзитетот или на него рамна школа или ќе се улишат на истите 1946 година.

3) Молбите за одлагање на службата се поднесуваат согласно на одредбите на чл. 5 Правилникот. На молбата има да се приложи потврда да се дотичните лица уписани како редовни ученици на универзитет

и на него рамна школа, како и уверење од местниот народен одбор да не соработувале со окупаторот.

4) Се овластуваат началствата на воените окрузи да донесуваат решења по тие молби.

У бр. 5566  
23 април 1946 година  
Београд

Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## 281.

На основа чл. 2 Законот за изработување штамбиљи, печати и жигови Претседништвото на Владата на ФНРЈ пропишува

### П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУЕЊЕ ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И ГОЛЕМИНАТА НА ШТАМБИЉИТЕ, ПЕЧАТИТЕ И ЖИГОВИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ВЛАСТИ И УСТАНОВИ

#### Член 1

Во чл. 3 Правилникот за формата и големината на штамбиљите, печатите и жиговите на сојузните власти и установи се додава на крајот нов став, кој гласи:

„Жиговите на пломби — клешти се во сета како четвртин жигови, со тоа што е цврстата големина 16 мм. во пречникот“.

#### Член 2

Овој Правилник влегува во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

21 мај 1946 година  
Београд

Претседник на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## 282.

На основа чл. 32 Законот за уредување и работење на кредитниот систем, издавам

### Н А Р Е Д Б А

ЗА МАКСИМАЛНИТЕ ПРОВИЗИИ И ТРОШКОВИ ЗА УСЛУГИ ВО БАНКАРСКИТЕ РАБОТИ

Кредитните претпријатја (државни и приватни банки, кооперативни кредитни организации, осигурителни претпријатја и банкарски дукјани) можат да наплатуваат за услуги провизии и трошкови најмногу до износот на ставовите прописани во Тарифата на максималните провизии и трошкови за услуги на банкарските работи.

Секое прекршување на оваа Наредба ќе биде казнето.

VII бр. 8270  
15 мај 1946 година  
Београд

Министер на финансите,  
Сретен Жујсич, с. р.

## ТАРИФА

НА МАКСИМАЛНИТЕ ПРОВИЗИИ И ТРОШКОВИ  
ЗА УСЛУГИ ВО БАНКАРСКИТЕ РАБОТИ

## Општи одредби

1) По една работа може да се наплатуе само една провизија. Според тоа, не подлежуе на наплата на провизија работа која е природна последица на некоја друга работа (на пр. наплата на меница од ес-конт, продавачка на хартија за неуредно долговање по иницијатива на банката и сл.).

2) Кај сите пресметки на провизии и трошкови парите се заокружуваат на цели динари на горе.

3) Реални трошкови се оние при кои заводот има реален издаток за односната работа, а не и трошкови кои се врзани за редовно обавување банкарските работи. Според тоа, како реални трошкови можат да се наплатуваат на пример:

- а) сите дажбини (такси, даноци и слично),
- б) трошкови на телеграма или телефонски разговор,
- в) трошкови кои ги засмета друг паричен завод, преку кого се обавуе работата,
- г) трошкови за пакување.

Како реален трошок не може да се наплати вредноста на хартија, коверти, обична поштарина, нормална работа на службеникот и сл.

4) Оваа Тарифа се однесуе и на Поштенската штедилница. Но за нејзиниот поштенско-чековни промет пропишуе Министерот за финансии на ФНРЈ посебна тарифа.

## I ВИРМАНИ (ПРЕНОСИ ОД СМЕТКА НА СМЕТКА)

- а) Вирмани помеѓу седиштата на истиот завод или помеѓу разни заводи во истото место или од едно место во друго место во кое постои филиала на Народната банка или на земската (стопанската) банка, франко.
- б) Телеграфски или телефонски во случаи под а)  $\frac{1}{4}\%$  минимум 20.— дин., максимум 500.— дин., со додаток на стварните трошкови.
- в) Вирмани помеѓу седиштата на истиот завод или помеѓу разни заводи, од едно место во друго место во кое нема филиала на Народната банка или на земската (стопанската) банка  $\frac{1}{4}\%$  минимум 10.— дин., максимум 500.— дин., со додаток на стварните трошкови.
- г) Телеграфски или телефонски во случаи под в)  $\frac{1}{2}\%$  пров. минимум 20.— дин., максимум 1000.— дин., со додаток на стварните трошкови.

## II УПЛАТИ, ИСПЛАТИ И ИСПРАКЈАЊЕ ГОТОВИНА

## 1) Уплати

- а) Во полза на своја или тугја сметка при истиот завод во истото место франко.

- б) Во полза на своја или тугја сметка при друг завод во истото место или во полза на своја или тугја сметка при истиот или друг завод во друго место во кое постои филиала на Народната банка или на земската (стопанската) банка 10.— дин. без оглед на износот.  $\frac{1}{4}\%$  минимум 20.— дин., максимум 500.— дин., со додаток на стварните трошкови.
- в) Телеграфски или телефонски во случаи под б)  $\frac{1}{4}\%$  минимум 10.— дин., максимум 500.— дин., со додаток на стварните трошкови.
- г) Во едно место во полза на своја или тугја сметка при друго седиште на истиот завод или при друг завод во друго место во кое нема филиала на Народната банка или на земската (стопанската) банка  $\frac{1}{2}\%$  минимум 20.— дин., максимум 1000.— дин., со додаток на стварните трошкови.
- д) Телеграфски или телефонски во случаи под г)  $\frac{1}{2}\%$  минимум 20.— дин., максимум 1000.— дин., со додаток на стварните трошкови.

## 2) Исплати

- а) На благајната на заводот франко,
- б) со достава во истото место 20.— дин. без оглед на износот.
- в) извон од местото на седиштето на заводот: во место во кое постои филиала на Народната банка или на земската (стопанската) банка  $\frac{1}{4}\%$  минимум 10.— дин., максимум 500.— дин.
- г) телеграфски или телефонски во случаи под в)  $1\%$  минимум 20.— дин., максимум 1.000.— дин., со додаток на стварните трошкови.
- д) извон од местото на седиштето на заводот: во место во кое нема филиала на Народната банка или на земската (стопанската) банка  $1\%$  минимум 10.— дин., максимум 1000.— дин., со додаток на стварните трошкови.
- г) телеграфски или телефонски во случаи под д)  $1\frac{1}{2}\%$  минимум 20.— дин., максимум 1.000.— дин., со додаток на стварните трошкови.

## 3) Испраќање готовина

- а) Преку Поштенска штедилница со телеграфска уплатница  $\frac{1}{4}\%$  минимум 10.— дин., максимум 500.— дин., со додаток на стварните трошкови.

- б) аманетни испратки (вредносни писма и вредносни пакети) за испраќање готовина и сите други вредности

$\frac{1}{2}\%$ , минимум 20.— дин., максимум 500.— дин., со додаток на стварните трошкови од секој пакет или писмо.

- б) за потврда кај неопозивите акредитиви (припаѓа на заводот кој ќе ги врши исплатите)

$\frac{1}{2}\%$ , за секој започнат месец, минимум 20.— дин., максимум 1.000.— дин., (се наплатуе за цело време траење на акредитивот. При продолжуењето се наплатуе половина провизија за за отворање).

### III КРЕДИТНИ ПИСМА, ЛИЧНИ АКРЕДИТИВИ И ПАТНИЧКИ ЧЕКОВИ

Наплатената провизија за издавање односно отворање не се враќа во случај акредитивот да не се исползуе. При издавањето на кредитно писмо односно отворање акредитивот не смее да се наплати провизија за исплата.

#### 1) Домашни работи

- а) за издавање домашни кредитни писма

$\frac{1}{2}\%$ , минимум 15.— дин., максимум 1.000.— дин.

- б) за издавање домашни циркуларни кредитни писма

$\frac{1}{2}\%$ , минимум 15.— дин., максимум 1.000.— дин., со додаток дин. 10.— за секое место на исплата.

- в) за отворање лични акредитиви

$\frac{1}{4}\%$ , минимум 15.— дин., максимум 500.— дин.

- г) при исплата на домашни кредитни писма и акредитиви (плаќа ползувачот)

$\frac{1}{2}\%$ , минимум 15.— дин., максимум 1.000.— дин.

#### 2) Работи со иностранство

- а) за издавање кредитни писма на инострани кредитни заводи и отворање лични акредитиви кај иностраните кредитни заводи

1%, минимум 30.— дин., максимум 2.000.— дин.

- б) за исплати на патнички чекови, кредитни писма и акредитиви издадени во иностранство (плаќа ползувачот доколку не е инаку договорено)

1%, минимум 15.— дин., максимум 2.000.— дин.

- в) за исплати (плаќа ползувачот)

1%, минимум 20.— дин., максимум 2.000.— дин., со додаток на стварните трошкови.

- г) пренос на акредитиви

половина од ставовите одредени за отворање, сметајќи од остатокот на износот кој се пренесуе.

#### 2) Работи со иностранство

- а) за отворање документарни акредитиви при иностраните кредитни заводи

1%, минимум 25.— дин., максимум 2.000.— дин.

- б) за потврда кај неопозивите акредитиви отворени при иностраните кредитни заводи

1%, за секој започнат месец минимум 25.— дин., максимум 2.000.— дин. (се наплатуе за цело време траење на акредитивот. При продолжуењето се наплатуе половина провизија за отворање).

- в) за исплати на документарни акредитиви издадени во иностранство (плаќа ползувачот доколку не е инаку договорено)

2%, минимум 40.— дин., максимум 3000.— дин., со додаток на стварните трошкови.

- г) пренос на акредитиви

половина од ставовите одредени за отворање, сметајќи од остатокот на износот кој се пренесуе.

### IV ДОКУМЕНТАРНИ АКРЕДИТИВИ

Наплатената провизија за отворање не се враќа во случај да акредитивот не се исползуе. При отворањето на акредитивот не смее да се наплати провизија за исплата.

#### 1) Домашни работи

- а) за отворање

$\frac{1}{2}\%$ , минимум 20.— дин., максимум 1.000.— дин.

- 1) Исплата или одобруење во сметката на чековите влечени од заводот

франко.

- 2) Инкасо на чековите

- а) во истото место

франко.

- б) во друго место во кое постои филиала на Народната банка или на земската (стопанската) банка на банките

10.— дин.

### V ЧЕКОВИ

- в) во друго место во кое постои филијала на Народната банка или на земската (стопанската) банка: на фирмите и приватните  $\frac{3}{4}\%$ , минимум 10.— дин., максимум 100.— дин.
  - г) во станалите места  $\frac{1}{2}\%$ , минимум 10.— дин., максимум 200.— дин., со додаток на стварните трошкови.
- 3) **Циркуларни чекови**  
издавање и исплата на циркуларен чек франко.

VI МЕНИЦИ

1) **Инкасо:**

- а) во истото место за сметка на клиент ако е домицилирана кај истата банка франко.
- б) во истото место за сметка на клиентот, ако не е домицилирана кај истата банка, а за сметка на неклиентот и во случај да е домицилирана кај истата банка  $\frac{1}{10}\%$ , минимум 10.— дин., максимум 50.— дин.
- в) во друго место во кое постои филијала на Народната банка или на земската (стопанската) банка: плаќање кај банките  $\frac{3}{4}\%$ , минимум 15.— дин., максимум 100.— дин.
- г) во друго место во кое постои филијала на Народната банка или на земската (стопанската) банка: плаќање кај фирми и приватни  $\frac{1}{2}\%$ , минимум 20.— дин., максимум 200.— дин.
- д) во останалите места: плаќање кај банките  $\frac{1}{2}\%$ , минимум 20.— дин., максимум 200.— дин., со додаток на стварните трошкови.
- гј) во останалите места: плаќање кај фирми и приватни 1%, минимум 30.— дин., максимум 500.— дин., со додаток на стварните трошкови.

2) **Прибавување акцепти**

- а) во места во кои постои филијала на Народната банка или на земската (стопанската) банка  $\frac{3}{4}\%$ , минимум 15.— дин., максимум 100.— дин.
- б) во останали места: на меници плативи кај банките  $\frac{1}{4}\%$ , минимум 20.— дин., максимум 200.— дин.

в) **Враќање меници кои не можеле да се наплатат или по кои не можел да се прибави акцент, по парче:**

- а) во места во кои постои филијала на Народната банка или на земската (стопанската) банка, без протест: за банки 15.— дин., со додаток на стварните трошкови.
- б) во места во кои постои филијала на Народната банка или на земската (стопанската) банка, без протест: за фирми и приватни дин. 20.— со додаток на стварните трошкови.
- в) во останали места, без протест: за банки дин. 20.— со додаток на стварните трошкови.
- г) во останали места, без протест: за фирми и приватни дин. 30.— со додаток на стварните трошкови.
- д) во места во кои постои филијала на Народната банка или на земската (стопанската) банка, со протест: за банки дин. 30.— со додаток на стварните трошкови.
- гј) во места во кои постои филијала на Народната банка или на земската (стопанската) банка, со протест: за фирми и приватни дин. 40.— со додаток на стварните трошкови.
- е) во останали места, со протест: за банки дин. 40.— со додаток на стварните трошкови.
- ж) во останали места со протест: за фирми и приватни дин. 50.— со додаток на стварните трошкови.

4) **Домицилирање**

- а) за клиенти 10.— дин. без оглед на износот.
  - б) за неклиенти  $\frac{1}{2}\%$  од износот на меница за секое домицилирање, минимум 20.— динари, максимум 500.— дин.
- 5) **Авал и жиро** минимум 1% од максимум 2% месечно.

6) **Исплата за дел на еден потписник на меницата**  $\frac{1}{2}\%$ , минимум 20.— дин., максимум 250.— дин.

7) **Есконтирање мениците во динари (провизија за манипулација):**

- а) за меници кои се плативи кај банките во места кај што постои филијала на Народната банка или на земската (стопанската) банка франко, со додаток на стварните трошкови.

б) за сите останали меници 10.— дин., од парче, без оглед на износот.

### VII ИНКАСО НА ОБИЧНИ ДОКУМЕНТИ

#### 1) Инкасо на домашните документи

а) во истото место за сметка на клиентот  $\frac{1}{10}^0/00$ , минимум 10.— дин., максимум 100.— дин.

б) во истото место за сметка на неклиентот  $\frac{1}{4}^0/00$ , минимум 15.— дин., максимум 200.— дин.

в) во друго место во кое постои филијала на Народната банка или на земската (стопанска) банка  $\frac{1}{2}^0/00$ , минимум 20.— дин., максимум 300.— дин., со додаток на стварните трошкови.

г) во останалите места  $1^0/00$ , минимум 30.— максимум 500.— дин., со додаток на стварните трошкови.

#### 2) Инкасо на документи од иностранство

а) во истото место  $\frac{3}{2}^0/00$ , минимум 20.— дин., максимум 500.— дин.

б) во друго место во кое постои филијала на Народната банка или земската (стопанска) банка  $1^0/00$ , минимум 30.— дин., максимум 1.000.— дин., со додаток на стварните трошкови.

в) во останалите места  $\frac{1}{2}^0/00$ , минимум 40.— дин., максимум 1.500.— дин., со додаток на стварните трошкови.

### VIII ИНКАСО НА СТОЧНИ ДОКУМЕНТИ

#### 1) Инкасо на домашните документи

а) во истото место за сметка на клиентите  $\frac{1}{2}^0/00$ , минимум 15.— дин., максимум 200.— дин.

б) во истото место за сметка на неклиенти  $\frac{1}{2}^0/00$ , минимум 20.— дин., максимум 300.— дин.

в) во друго место во кое постои филијала на Народната банка или на земската (стопанска) банка  $1^0/00$ , минимум 30.— дин., максимум 500.— дин., со додаток на стварните трошкови.

г) во останалите места  $1\frac{1}{2}^0/00$ , минимум 40.— дин., максимум 1.000.— дин., со додаток на стварните трошкови.

#### 2) Инкасо документи од иностранство

а) во истото место  $1^0/00$ , минимум 30.— дин., максимум 1.000.— дин.

б) во друго место во кое постои филијала на Народната банка или на земската (стопанска) банка

$1\frac{1}{2}^0/00$ , минимум 40.— дин., максимум 1.500.— дин., со додаток на стварните трошкови.

в) во останалите места  $2^0/00$ , минимум 50.— дин., максимум 2.000.— дин., со додаток на стварните трошкови.

### IX ПРИБАВУЕЊЕ И ИНКАСО НА ПОТВРДИТЕ ЗА ПРИЕМ НА СТОКАТА

а) прибавуење како и за прибавуење акценти (VI, 2)

б) инкасо како за инкасо на обични документи (VII, 1).

### X ДЕВИЗНИ И ВАЛУТНИ РАБОТИ

Кај работите за кои е предвидена провизија за овластени парични заводи и за Народната банка, овластениот паричен завод ги наплатуе обете провизии од клиентот на делот кој припаѓа на Народната банка го пресмета со оваа. Кај провизиите за Народната банка не се предвидени максимуми. Во случај да се преку Народната банка обавуе некоја работа која може да се обави преку овластениот паричен завод, Народната банка ја наплатуе и провизијата која е предвидена за овластениот паричен завод.

#### 1) Промет со слободни девизи

а) продавачка на Народната банка слободните девизи  $1\frac{1}{2}^0/00$ , минимум 15.— дин.

б) дознаки во иностранство за Народната банка:  $1^0/00$ , минимум 15.— дин., за паричен завод:  $\frac{1}{2}^0/00$ , минимум 15.— дин., максимум 500.— дин.

#### 2) Клириншки промет

а) уплати или исплати за Народната банка:  $1^0/00$ , минимум 10.— дин., за паричен завод:  $1^0/00$ , минимум 10.— дин., максимум 1.000.— дин.

б) компензации (уплати и исплати: провизија плаќаат по половина увозникот и извозникот)

за Народната банка:  $2^0/00$ , минимум 20.— дин., за паричен завод:  $2^0/00$ , минимум 20.— дин., максимум 2.000.— дин.

#### 3) Купуачка и продавачка на валути

а) од странки и на странки  $5^0/00$ , минимум 5.— дин. кај износи до 100.— дин. мин. 2.— дин. кај износи до 20.— дин., франко.

# ОГЛАСНИ ДЕО

## ИЗДАЊА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ“

Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ издава како своа едиција Збирка на закони во која ги објавуе сојузните закони и останалите прописи на Владата на ФНРЈ и нејните установи со коментари, напатствија и објаснуења за примена законските и други прописи.

Збирка на закони се штампа, по правило, на сите четири народни јазици и уредена е така да е млого погодна за практична употреба. Поради тоа што се за аутентични законски текстови сметаат само оние кои ги издава Редакцијата на „Службениот лист“ тоа сите органи на народната власт се должни да се само до нив управјават.

Досега Редакцијата на „Службениот лист“ издала како посебни свески:

Св. бр. 1) Збирка на прописи за плати и надници од 1 ноември 1944 до 21 април 1945 година (распродадено);	Св. бр. 21) Сметковен план за кредитни установи
„ „ 2) Одлука за еднообразното сметководство	Дин. 30.—
„ „ 3) Збирка на прописи за надниците и платите (распродадено) — — — — Дин. 15.—	„ „ 22) Устав на ФНРЈ (на поарна хартија)
„ „ 4) Правилник за пријавуење и утврдуење воената штета (распродадено) Дин. 10.—	Дин. 10.—
„ „ 5) Збирка на закони и прописи за оснивање Фонд за обнова земјата и одземање воената печалба — — — — Дин. 10.—	„ „ 22а) Устав на ФНРЈ (популарно издање)
„ „ 6) Сметковен план за рудници на јаглен	Дин. 3.—
„ „ 7) Сметковен план за предилници и ткаалници (распродадено) — — — — Дин. 20.—	„ „ 22б) Устав на ФНРЈ (миниатурно издање)
„ „ 8) Закон за бирочки спискови со коментар	Дин. 4.—
„ „ 9) Закон за избор народни пратеници со коментар (распродадено) Дин. 23.—	„ „ 23) Сметковен план за графичка индустрија
„ „ 10) Збирка на материјално-кривични прописи	Дин. 30.—
„ „ 11) Збирка на прописи за аграрна реформа	„ „ 24) Сметковен план за творници на обувки
„ „ 12) Збирка на закони за организација на судови, за врсти на казни, конфискација и извршуење конфискација и за девање амнестија и помиловање Дин. 20.—	Дин. 30.—
„ „ 13) Збирка на прописи за поставуење и пензионисуење државните службеници и за установуење правото на пензија (распродадено) — — — — Дин. 10.—	„ „ 25) Сметковен план за творници на сапун
„ „ 14) Закон за Уставотворната скупштина, Закон за штампа, Закон за удруженијата, зборовите и другите јавни собори	Дин. 30.—
„ „ 15) Сметковен план за фабрики на бира (распродадено) — — — — Дин. 30.—	„ „ 26) Сметковен план за циглани, творници на клинкери, земјана стока и шамот
„ „ 16) Збирка на закони и прописи за социјално осигурање (распродадено) — Дин. 20.—	Дин. 30.—
„ „ 17) Сметковен план за фабрики на шпиритус и квасец — — — — Дин. 30.—	„ „ 27) Сметковен план за љуштилница и млинови на ориз — — — — Дин. 30.—
„ „ 18) Сметковен план за фабрики на текстилна плетена стока — — — — Дин. 30.—	„ „ 28) Сметковен план за ливници на железо и метал, творници на машини и масовни метални производи — — — — Дин. 30.—
„ „ 19) Збирка на закони и прописи за уредуење работни односи — — — — Дин. 15.—	„ „ 29) Сметковен план за автомобилски сообраќајни претпријатија — — — — Дин. 30.—
„ „ 20) Закон за такси со Правилник за негово извршуење — — — — Дин. 10.—	„ „ 30) Сметковен план за творници на кесерви
	Дин. 30.—
	„ „ 31) Сметковен план за творници на цимент
	Дин. 30.—
	„ „ 32) Сметковен план за трговски претпријатија кои вршат услуги — — — — Дин. 30.—
	„ „ 33) Сметковен план за трговски претпријатија со сортирање, преработуење или доработуење на стока — — — — Дин. 30.—
	„ „ 34) Сметковен план за трговски претпријатија кои се баваат со купо-продавачка на стока
	Дин. 30.—
	„ „ 35) Збирка на прописи за валоризација со коментар и практични примери Дин. 80.—
	„ „ 36) Сметковен план за издавачки претпријатија и книжарници — — — — Дин. 30.—
	„ „ 37) Сметковен план за големи фурни, творници на кекс и суво тестс
	Дин. 30.—
	„ „ 38) Сметковен план за бинарство и подрумарство — — — — Дин. 30.—
	„ „ 39) Сметковен план за фабрики на уље
	Дин. 30.—
	„ „ 40) Сметковен план за творници на чоколада, бонбони и кандит — — — — Дин. 30.—
	„ „ 41) Закон за непосредни даноци со Правилник за негово извршуење — Дин. 40.—
	„ „ 42) Сметковен план за шумска индустрија и стругари (видани) — — — — Дин. 30.—
	„ „ 43) Сметковен план за творници за импрегнација дрва — — — — Дин. 30.—
	„ „ 44) Сметковен план за угостителски претпријатија — — — — Дин. 30.—
	„ „ 45) Сметковен план за творници на кафени додатоци и сурогати — — — Дин. 30.—

- Св. бр. 46) Сметковен план за творници на дрвоина, целулоза, лепенка, картон и хартија Дин. 30.—
- „ „ 47) Сметковен план за фабрики на шеќер Дин. 30.—
- „ „ 48) Сметковен план за творници на бои, лакови и фирнис — — — — Дин. 30.—
- „ „ 49) Основен закон за брак и Закон за државни матични книги — — — Дин. 15.—  
Азбучен регистер по материја за „Службениот лист“ за 1945 година Дин. 15.—  
Табели на службеничкиот данок (распродадено) — — — — — Дин. 20.—

Сите овие издања на сите народни језици и можат да се добијат во продавницата на „Службениот лист“, Белград — Бранкова 20 и во сите поголеми книжарници во целата земја.

Книжарите во внатрешноста уживаат попуст од 20%. Администрацијата на „Службениот лист“ врши испорачка само по предходната уплата на поракбата. Чековна сметка 62-324.

### ВНИМАНИЕ ДО КНИГОВОГЈИТЕ

Редакцијата на „Службениот лист на ФНРЈ“ е известена да се млогу претпријатија и книговогји обраќаат на Министерството на финансите или на надзорните министерства по работите околу валоризацијата поставуејќи прашања на кои може да се најде одговор во „Збирката на прописите за валоризација“, која излегла како свеска бр. 35 Збирката на законите.

Збирката на прописите за валоризација ги обваќа сите прописи за валоризација на инвестициите и стоката, за изедначуење цените на стоката и пресметуење обвезите. Во неја се наогја Законот за валоризација, Напатствието за спроведуење валоризација и за прекинуење во динари ДФЈ во врска со замена на парите, Законот за регулирање предвоените обвези и Напатствието за нивното спроведуење, прописи за регулирање окупациските обвези, за располагање со побаруењата кај кредитните установи, прописите кои ги регулираат обвезите од основа на осигурањето.

Посебно поглавје е посветено на прописите кои се односат на цените на стоката која потекнуе од времето преди замената на окупациските новчаници. Овде се наогјат прописите од Уредбата за одредуење цените во динари ДФЈ, Уредбата за изедначуење цените и обете обвезни толкуења на оваа Уредба.

Уз текстовите на скоро сите прописи се дадени опширни коментари со исцрпни толкуења и примери за практично рсшавање и конкретните случаи.

Најпосле, Збирката содржи и еден комплетен книговодствен пример во кој е практично и подробно прикажана книговодствената постапка во едно претпријатие, од хаотична состојба во која се книгите наогјале по замената на парите па до изработуачка валоризациониот биланс за 1945 година, со сите детали во постапката валоризацијата на инвестициите и стоката, пресметуењето предвоените окупациски обвези за изедначуење цени на стоката.

Збирката има со прилозите 268 страници и стаје 80.— динари. Може да се добије во сите поголеми книжарници во целата земја или во администрацијата на „Службениот лист“, Белград, Бранкова ул. 20 со уплата на чековна сметка бр. 62.324.

Од Редакцијата на „Службениот лист на ФНРЈ“

## СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ

### БЕЛГИЈСКО ПОСЛАНСТВО У БЕОГРАДУ

Обавезно пријављивање белгијских новчаница од 100, 500, 1000 и 10.000 франака

Белгијско посланство у Београду саопштава да су, сходно законским прописима, који су на снази у Белгији, сва физичка и правна лица, настањена у Федеративној Народној Републици Југославији, а која су претходно удовољила законским прописима, који су на снази у Југославији, обавезна да пријаве и депонују за рачун власника (сопственика) све белгијске новчанице од 100, 500, 1000 и 10.000 белгијских франака, које су биле у нивовом поседу 9 октобра 1944 године, будући да су горе поменуте новчанице повучене из оптицаја и престаале важити као законско платежно средство.

Ова пријава и депозит новчаница имају се једно-временно обавити при Белгијском посланству, Београд, Московска (Крунска) 18, и то од 25 маја до 10 јуна 1946 године закључно, сваког понедеоника, среде и петка, од 16 до 18 часова.

Исто тако морају бити пријављене и новчанице које су на дан 9 октобра 1944 године биле у поседу лица настањених у Југославији, а које су се новчанице тога дана налазиле у Белгији, али не у поседу трећих лица.

Пријава мора бити попуњена у три примерка.

Сваки власник мора поднети засебну пријаву.

Обрасци за пријаву ставиће се заинтересованим лицима на расположење у канцеларији Белгијског посланства у Београду.

По потреби ови ќе формулари бити поштом упутивани оним физичким или правним лицима, која то буду тражила писменим путем.

**Важна напомена.** Собственик ќе морати доказати да је пријављене новчанице прибавио уредним путем, који није у опречи са постојећим белгијским законима и да исте не припадају или не долазе од држављана земаља које се налазе у рату са Белгијом или неним савезницима.

Износ новчаница чији сопственик буде удовољно горњим законским прописима биће одобрен на име власника назначеног у пријави код Поштанске штедионице у Брислу, и то до износа од 40% на специјалном и привремено везаном рачуну, и до износа 60% на специјалном блокираном рачуну.

3156 1-1

Из Белгијског посланства у Београду

## ДРУЖЕСТВА И ЗБОРОВИ

### ПРВА ПОДУНАВСКА ПРЕДИОНИЦА ПАМУЧНОГ ПРЕДИВА И КОНЦА, А. Д. БЕОГРАД

Одржаће седми редовни збор акционара на дан 29 јуна 1946 године у 16 часова по подне у друштвеним просторијама у Београду Теразије 39 са следећим дневним редом:

- 1) конституисање збора према правилима;
- 2) извештај Управног и Надзорног одбора са закључним рачунима за 1945 годину;
- 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне биланса и губитка и добитка за 1945 годину;
- 4) избор потребног броја чланова за Управни и Надзорни одбор и
- 5) евентуалије.

Акционари који желе да учествују на збору имају да депонују акције закључно до 26 јуна 1946 године, у 13 часова на друштвеној благајни. Акционари ќе уједно поднети и уверење надлежне власти да нису лишени активног и пасивног права гласа.

3155 1-3

Управа



**НАРОДНА БАНКА ФНРЈ**

Народна банка Федеративне Народне Републике Југославије из Београда, на основу чл. 2 својих Статута и чл. 40, 42 и 45 Закона о Народној банци, § 6 Трговачког закона и чл. 41 Закона о акционарским друштвима објављује:

**I**

Указом Президијума Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије од 9 априла 1946 године У.бр. 187, постављен је за другог вице-гувернера Народне банке Федеративне Народне Републике Југославије Францисковић Драган, досадашњи заменик управника подружнице Индустриске банке Југославије у Загребу.

Други вице-гувернер Францисковић Драган има право потписивати банчину фирму и то заједно са једним од бављених чиновника за то нарочито одређених од стране банчиног Управног одбора.

Издаје се потпис Францисковића Драгана.

Овај потпис Францисковића изложен је и у локалима Народне банке ФНРЈ у Београду, приступним публици.

**II**

Указом Президијума Народне скупштине ФНРЈ од 9 априла 1946 године У.бр. 186, разрешен је Ловинчић Еуген, дужности другог вице-гувернера Народне банке ФНРЈ у Београду, па је услед тога престало његово право да потписује банчину фирму.

Из Народне банке Федеративне Народне Републике Југославије у Београду број 18271 на дан 15 маја 1946 године.

Народна банка

Федеративне Народне Републике Југославије,

А. Васић, с. р. Долиншек, с. р.

Д. Францисковић, с. р. 3150 1-1

**СРПСКА ОБРТНА БАНКА А. Д., БЕОГРАД**

Одржаће ванредни збор својих акционара на дан **2 јуна 1946 године** у друштвеним просторијама, Балканска бр. 16/4, са следећим дневним редом:

- 1) конституисање збора;
- 2) извештај Ликвидационог одбора;
- 3) давање разрешења Ликвидационом одбору;
- 4) решавање о измени друштвених правила;
- 5) решавање о предлогу акционара, о продужењу рада друштва са промењеном сврхом и под другим именом; и
- 6) евентуалије.

Акционари, који желе да учествују на скупштини дужни су да депонују своје акције 3 дана пре збора Ликвидационом одбору.

20 маја 1946 године

Београд

3160 1-3

Ликвидациони одбор

**ИНДУСТРИЈСКО ДРУШТВО „ОРАО“ А. Д. У СКОПЉУ**

Одржаће **29 јуна 1946 године** у 17 часова редовну скупштину акционара са следећим дневним редом:

- 1) избор скупштинског часништва;
- 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора за 1943, 1944 и 1945 годину и завршних рачуна, давање разрешења одборима, избор Управног и Надзорног одбора;
- 3) измена друштвених правила;
- 4) евентуалије.

Депонување акција на благајни Трговачко индустријске банке „Вардар“ а. д. у Скопљу и код Индустриске банке Југославије у Београду, три дана пред скупштину.

3144 2-3

Управа

**ДРЖАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ СПРАВА И АЛАТА „ПРОЛЕТЕР“ ЛЕСКОВАЦ**

На основу пресуде Врховног суда Србије К.к. 379/45, а у вези саопштења Округног суда у Лесковцу Сич.бр. 17/45 од 7 фебруара 1946 године о конфискации и прелазу у државну својину целокупне имовине „Слон“ фабрике плугова, пољопривредних справа, алата и металних израђевина и сагласности Министарства индустрије Србије — Одељења за индустријску контролу Отсек државне индустрије бр. 40.843/46 достављене преко Народног одбора Округа лесковачког — Индустриско одељење К.Пов.бр. 11 од 6 маја 1946 године објављујемо овим, да се досадашњи назив предузећа који је гласио:

„Слон“ фабрика плугова, пољопривредних справа, алата и металних израђевина — Лесковац мења и гласи:

Државно предузеће пољопривредних справа и алата „Пролетер“ — Лесковац.

Досадашњи Управитељ и издата му пуномоћја остају непромењена.

10 маја 1946 године

Лесковац

Државно предузеће пољопривредних справа и алата „Пролетер“

К 3830 1-1

Лесковац

**МЕСАРСКА БАНКА А. Д., У БЕОГРАДУ**

У смислу члана 56 Закона о акционарским друштвима и члана 47 банчних правила, позива овим своје акционаре на 36 редовни годишњи збор, који ће се одржати на дан **24 јуна 1946 године** у 10 часова пре подне у банчином локалу, Зелени венац број 2 са следећим дневним редом:

- 1) избор деловође и три оверача записника, који су једновремено и бројачи гласова;
- 2) извештај Управног одбора о раду и валоризацији и подношење рачуна за 1945 годину;
- 3) извештај о раду Надзорног одбора у 1945 години;
- 4) одобравање биланса и валоризације и давање разрешења Управном и Надзорном одбору;
- 5) избор чланова за Управни и Надзорни одбор;
- 6) предлози, који буду поднесени Управном одбору у смислу чл. 52 тачка б, банчних правила, тј. на десет дана пре збора.

3153 1-3

Управа

**ТОПОЛСКА ЗАДРУГА ЗА ШТЕДЊУ И КРЕДИТ А. Д. У ТОПОЛИ**

Одржаће своју 47 редовну годишњу скупштину акционара на дан **23 јуна 1946 године** у 10 часова пре подне у банчином локалу у Тополи са следећим дневним редом:

- 1) избор деловође за вођење скупштинског записника и три акционара за бројање гласова и оверу записника;
- 2) подношење скупштини извештаја о раду и рачунима као и извршеној валоризацији у 1945 години;
- 3) давање разрешења Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне у 1945 години;
- 4) предлози појединих акционара ако их буде било и измена правила;
- 5) бирање три члана за Управни и два члана за Надзорни одбор.

У случају да се скупштина тога дана не би могла одржати има се друга обавити 30 јуна 1946 године у истом локалу и са истим дневним редом.

Ко жели на скупштини учествовати има се придржавати чл. 39 задружних правила.

3166 1-3

Управа

**ПРЕДУЗЕЋЕ „ОКВИР“ А. Д. БЕОГРАД**

Одржаће X редовни збор својих акционара на дан **26 јуна 1946 године** од 17 часова у просторијама предузећа у Краљице Наталије ул. бр. 94 са следећим дневним редом:

- 1) конституисање збора;
- 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора о друштвеном раду у 1945 години и примање биланса са рачуном губитка и добитка по спроведеној валоризацији;
- 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне у 1945 години;
- 4) решавање по питањима и предлозима акционара ако су поднети у смислу члана 63 Закона о акционарским друштвима;
- 5) решавање по предлозима Управног одбора;
- 6) избор потребног броја чланова за Управни и Надзорни одбор.

Депоноване акција врши се на благајни предузећа сваког радног дана у канцелариско време на пет дана пред збор.

3154 1-3

Управа

**ВРАЧАРСКА ЗАДРУГА**

Одржаће свој 48 редовни збор акционара **30 јуна 1946 године** у просторијама Врачарске задруге у Београду, Крунска ул. бр. 3 у 10 часова пре подне са овим дневним редом:

- 1) избор три члана за бројање гласова и оверу записника;
- 2) извештај Управног и Надзорног одбора о раду у прошлој години;
- 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору;
- 4) измене задругиних правила;
- 5) предлози акционара ако их буде било;
- 6) избор чланова за Управни и Надзорни одбор.

Акционари који желе учествовати на збору имају депоновати акције или потврде банака на Задругиној благајни најдаље до 26 јуна 1946 године закључно. Исто тако сваки акционар је дужан, да донесе потврду надлежне власти, да није лишен активног и пасивног бирачког права.

Ако не буде довољан број акција заступљен према чл. 24 правила Задруге, одржаће се други збор у 11 часова пре подне са истим дневним редом и са оноликим бројем акција колико их се буде пријавило.

15 маја 1946 године

Београд

3148 2-3

Управа Врачарске задруге

**„СТАР“ ФАБРИКА УЛТРАМАРИНА И БОЈА А. Д. У БЕОГРАДУ**

Одржаће свој једанаести збор акционара на дан **22 јуна 1946 године** у 4 часа по подне у просторијама канцеларије Бора Ристић и Милошевић у Београду, Добрачина ул. бр. 2/1 са следећим дневним редом:

- 1) бирање деловође и два бројача гласова који ће уједно бити и оверачи записника;
- 2) извештај Управног одбора са завршним рачунима за 1945 годину;
- 3) извештај Надзорног одбора;
- 4) давање разрешнице члановима Управног и Надзорног одбора за рад и рачуне у 1945 години;
- 5) избор чланова Управног и Надзорног одбора.

Акционари, који желе да присуствују овоме збору, дужни су да депонују своје потврде о депонованим акцијама на фабричној благајни најдаље до **17 јуна 1946 године**.

3157 1-3

Управа

**ДУНАВ А. Д. ЗА ПРОМЕТ МАШИНА, МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА**

Позива акционаре на своју VII редовну годишњу скупштину, која ће се одржати **23 јуна 1946 године** у 11 часова пре подне у друштвеним просторијама, Јанка Вукотића 17, по одобрењу Министарства трговине и снабдевања Србије бр. 32032, са истим дневним редом који је био објављен у „Службеном листу“ бр. 25 од 26 марта 1946 године.

Акционари, који желе присуствовати овом збору, дужни су најдаље до 18 јуна 1946 године депоновати своје акције код Индустијске банке Југославије а.д. (Банкарско друштво а. д. у ликвидацији), Београд.

21 маја 1946 године  
Београд

3159 1-3

Управни одбор

**ТРГОВАЧКО ИНДУСТРИЈСКА БАНКА „ВАРДАР“ А. Д. У СКОПЉУ**

Одржаће **29 јуна 1946 године** у 16 часова редовну скупштину акционара следећег дневног реда:

- 1) избор скупштинског часништва;
- 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора за 1943, 1944 и 1945 годину и биланса, разрешница одборима и избор Управног и Надзорног одбора;
- 3) измена друштвених правила, ликвидација банке и избор Ликвидационог одбора;
- 4) евентуалије.

Депоноване акција на благајни банке „Вардар“ у Скопљу и код Индустијске банке Југославије у Београду три дана пред скупштину.

3145 2-3

Управа

**ОКРУЖНА ИНДУСТРИЈСКА БАНКА А. Д. У ШАПЦУ**

Одржаће I редован збор својих акционара на дан **7 јула 1946 године** у 10 часова пре подне у своме локалу, са дневним редом:

- 1) конституисање збора;
- 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора о раду у протеклој години;
- 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне у протеклој години;
- 4) предлози Управе и појединих акционара, који су поднети у смислу чл. 18 правила;
- 5) избор чланова за Управни и Надзорни одбор по чл. 24 и 32 правила.

Депоноване акција за Збор врши се код Банке до 3 јула 1946 године закључно.

3143 2-3

Управа

**ПРОДАЈЕ****КОМАНДА ВАЗДУХОПЛОВСТВА, ЗЕМУН****Продаја перја**

Продаје се око 2.000 кгр. гушчијег перја мало употребљаваног али одличног квалитета. Писмене понуде за куповину поднети Интендантури Команде ваздухопловства ЈА, Земун, најдаље до **25 маја 1946 године**, где се и мустра перја може видети.

Бр. 9192. Команда ваздухопловства у Земуну, 17 маја 1946 године. К 3832 1-1

- б) помеѓу Народната банка и паричните заводи или помеѓу паричните заводи меѓусебно (припаѓа на Народната банка односно на паричниот завод од кого се бараат односно на кој се нудат валутите)

половина на ставовите под а)

### XI КУПУАЧКА И ПРОДАВАЧКА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

- а) за сметка на клиенти  $\frac{1}{2}\%$  од ефект. износи, минимум 10.— дин., со додаток на стварните трошкови.
- б) за сметка на неклиенти  $1\%$  од ефект. износи, минимум 10.— дин., со додаток на стварните трошкови.

### XII ОСТАВИ НА ЧУВАЊЕ

1) Чуварина (која ја обвврќа и накнадата за сечење купоните и за инкасо на купоните, на амортизованите хартии од вредност и згодитоци). Чуварината е прописана за една година. Се наплатуе унапред полу-годишно, на 1 јануар и 1 јули, по половина на прописаната чуварина.

За остави примени во второто тромесечје на семестарот се плаќа  $\frac{1}{4}$  на чуварината. За остави примени до 5 дена пред истекот на семестарот чуварината се плаќа само за идниот семестар. Наплатената чуварина не се враќа во случај да се оставата подигне пред истекот на семестарот. За оставите кои не се подигнати во рок од три дена по истекот на семестарот, чуварината се наплатуе за целиот нареден семестар. На неплатена чуварина се наплатуе 6% камата годишно.

Инкасо на купоните, на амортизованите хартии од вредност и згодитоци во истото место е франко. За овој инкасо во друго место можат да се наплатат само стварните трошкови.

- а) редовна чуварина (за сите вредности, сем за оние за кои постои посебен став)  $\frac{1}{2}\%$  од номиналниот износ, минимум 20.— дин., со додаток на стварните трошкови.
- б) за вредности чие чување не е скопчено со чести манипулации (меници, гарантни писма и сл.)  $1/10\%$  од номиналниот износ, минимум 20.— дин.
- в) за уложни книшки на сопствено издање 20.— дин., по парче.
- г) за резервни клучеви 50.— дин., од пакет.
- д) за коверти и пакети затворени и запечатени, сѐ под г) за секои започнати 100 грама тежина по 10.— дин.

ако е означена вредноста покрај ова уште и

$\frac{1}{2}\%$  од означената вредност минимум 20.— дин.

### 2) Други манипулации

- а) за замена хартиите од вредност и талони за нов кулонски табак 1.— дин., по парче (апоен) кој се добива со замената, минимум 5.— дин., со додаток на стварните трошкови.
- б) за останали манипулации (замена или враќање на поедини парчиња на депонованите вредности, вадење на депонованите книшки поради уписување на промени, изработување списоци и сл.) 5.— до 100.— дин., спрема големината на работата.

### 3) Сечење купони и наплата, во случај да не се наплатуе чуварина.

Во случај по депонованите хартии од вредност да не се наплатуе чуварина (залог, гаранции и други основи) можат за услуга да се наплатуат следни провизии:

- а) за сечење купони
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| до заклучно 5 парчиња | 1.— дин.                               |
| " " 10 "              | 2.— дин.                               |
| " " 50 "              | 5.— дин.                               |
| " " 100 "             | 10.— дин.                              |
| преку 100 "           | за секои започнати 10 парчиња 1.— дин. |
- в) за наплата купони
- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| до заклучно дин. 25.— | 1.— дин.                            |
| " " " 50.—            | 2.— дин.                            |
| " " " 100.—           | 3.— дин.                            |
| преку " 100.—         | $\frac{1}{2}\%$ од минимум 5.— дин. |
- в) за наплата амортизованите обвезници и згодитоци
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| до дин. 100.000.—        | $\frac{1}{2}\%$ од износ                          |
| $\frac{1}{2}\%$ од износ | за секој натамошен износ $\frac{1}{4}\%$ од износ |
| минимум 5.— динари,      | максимум 500.— динари.                            |

### XIII СЕФОВИ

#### Годишна наемнина

- а) за голем сеф 600.— дин.
- б) за средни сеф 400.— дин.
- в) за мали сеф 250.— дин.

За отворање сеф уз помоќ на службеник од заводот не се наплатуе никаква провизија.

### XIV ГАРАНЦИИ И КАУЦИИ

Провизија се наплатуе за секој започнат месец. Провизијата се наплатуе за време за кое е издадена гаранцијата. Ако е гаранцијата издадена за неограничено време се наплатуе унапред за 6 месеци, со тоа да се враќа провизијата за неисползуваните цели месеци.

#### А. Дадени во земјата

- 1) кај понуди и лифериции
- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| а) за банки            | $1\%$ месечно.            |
| б) за фирми и приватни | $1\frac{1}{2}\%$ месечно. |
- Покрај државни такси на гарантното писмо.

#### 2) кај аконтации и плаќања унапред:

- за банки, фирми и приватни услови како кај заем, т. е. плаќање камати.

- 3) полагање и позајмување државни хартии од вредност  
Б. Дадени во иностранство

1½‰ месечно,  
2‰ месечно, со додаток на трошковите на иностраниот кореспондент.

#### XV ТЕКУЌИ СМЕТКИ

- 1) Трошкови за заклучување (при годишното, полугодишното или тромесечното)

- а) за клиенти во земјата

дин. 3.— по ставот на книжењето со тоа да не може да премине 6.— дин., по денот на книжењето, минимум дин. 20.— од заклучокот.

- б) за клиенти во иностранство

дин. 4.— по ставот на книжењето со тоа да не може да премине дин. 8.— по денот на книжењето, минимум 30.— дин., од заклучокот.

- 2) Провизија за неисползуен кредит

1-10‰ месечно од износот на неисползуениот кредит кој се смета по одбитокот на изјавното салдо во месецот од износот на кредитот.

- 3) Валутирање, доколку не е инаку договорено

кај одобруваат следниот работник ден; кај задолжуваат денот на сироведството; за банки во местото и за одобрувања и за задолжуваат денот на сироведството;

кај чековите; денот на приемот чекот доколку не е инаку договорено.

#### XVI ПРОЦЕНА НА НЕПОКРЕТНИТЕ ИМОТИ, СТАВАЊЕ И УКИДУВАЊЕ ТЕРЕТИ НА НИВ

- 1) Процена (илакја заемобарачот на привремен завод)

за барања заемови до дин. 100.000.— 3‰, за секој патомонен износ, 1‰, минимум 150.— дин., максимум 1.500.— дин.

- 2) Составане облигација или исправа за задигање и издавање бршовна дозвола

франко, со додаток на стварните трошкови.

везно да ги осигураат сите свои згради и постројења како и ситот инвентар кој е подложен на штета од пожар.

Деловите на зградите, постројењата и инвентарот, кои не подлежат на штета од пожар не треба да се осигураваат (како на пр. потон од бетон, колосеци во двориштето, оџак, железни и бетонски огради и воопште објекти, односно делови на истите, за кои е уобичаено да не се осигураваат кај оваа врста на осигурање).

(Свие осигурања имаат да се извршат кај Државниот завод за осигурање и реосигурање

#### Член 2

Предметите, кои има да се осигурат во смисла чл. 1, треба да се осигурат во висината на цврната прометна вредност во моментот на вивното осигурање. Ако цврната прометна вредност се промени, тогаш и осигураната сума има да се повиси, односно понижи, за износ на настаналата разлика во вредноста.

Под „прометна вредност“ има да се подразбира онаа сума за која осигураниот предмет би можел да се продати, односно да се набави во онаква состојба во каква се наоѓа во часот на осигурањето (т. е. доколку за базата на пресметувањето на прометната вредност има да служи набавната цена на таков нов предмет, тогаш од цената мора да се одбие амортизацијата според неговата фактична изработеност).

#### Член 3

Управата на претпријатието има сама да ја установи висината на ситата за осигурањето на своите објекти. Меѓутоа, ако е управата во премислување во поглед на поедините објекти, може да консултуе стручњаци на други државни претпријатија или стручни установи и надлежства.

Само во извонредни случаи, и по предходно одобрување на надлежното раководно министерство, може да бара мислење на специјалисти извон државна служба.

#### Член 4

За правилно извршување на осигурањето на претпријатија во смисла на оваа Наредба е одговорен управителот на претпријатието.

#### Член 5

Контролата и проверувањето на извршените осигурања ќе врши органот на надлежното раководно министерство при своите редовни обиколки на претпријатијата.

I бр. 2780  
13 мај 1946 година  
Белград

Министер на индустријата,  
А. Хебранг, с. р.

#### 284.

Со цел да се задоволат потребите на нашата привреда со административно-сметководни кадрови Претседникот на Привредниот совет донесуе

#### РЕШЕЊЕ

#### ЗА ОСНИВАЊЕ ПРАКТИЧНИ КУРСЕВИ ЗА АПСОЛВЕНТИ НА СТРУЧНИ ТРГОВСКИ ШКОЛА

1) Во цел на планско подигавање и практично усавршување на административно-сметководни стручни кадрови се осниваат шестомесечни курсеви како узорни претпријатија. Под узорни претпријатија се подразбираат оние претпријатија кои одговараат во организацион, административен, сметководен и тех-

#### 283.

#### НАРЕДБА

#### ЗА ОБВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ ПРОТИВ ПОЖАР НА ДРЖАВНИТЕ ИНДУСТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, КАКО И ПРЕТПРИЈАТИЈА ПОД СЕКВЕТОР И ПОД ПРИВРЕМЕНА ПРИНУДНА УПРАВА

#### Член 1

Сите државни претпријатија и претпријатија под секвестор и привремена принудна управа мораат об-

гнолошки поглед на барањата на современата работна привреда и кои што се типични за поедини вредни гранки односно струки.

2) Претседникот на Планската комисија во согласност со надлежните ресорни министри, одредуе кои претпријатија одговараат на барањата изнесени во чл. 1 на ова Решење.

3) Курсистите за време трајањето на курсот примаат плата како намештеници приравници. Сем платата курсистите имаат право на накнада на патниот трошок, пресметан на основ на најевтина класа на јавните сообраќајни средства од местото на боравокот до местото на узорното претпријатие и назад. Трошковице предвидени во овој член ќе се надокнатат на претпријатието на терет на Фондот за обновата на земјата.

4) Државниот ревизион завод ќе издава општи напатствија за составување планот на работата и наставната програма на курсевите споменати во членот 1 на ова Решење. Секој узорно претпријатие ќе состави во таа рамка односен план и ќе го поднесе на одобрување на Државниот ревизион завод.

5) Курсот се завршуе со испит пред стручна комисија која се состои од еден претставник на Државниот ревизион завод и еден или повеќе претставници на узорното претпријатие. Стручната испитна комисија издава потврда за обавената пракса и за резултатот на испитот.

6) Претпријатието одредуе предавачи и раководители во согласност со Државниот ревизион завод. Предавачите и раководителите на курсот се земаат во прв ред од редовите на стручните практичари те на узорното претпријатие и на околните претпријатија, а според потребата и од редовите на наставниците на стручните трговски школи. На предавачите и раководителите на курсот им одредуе награда Претседникот на Привредниот совет на предлог на Државниот ревизион завод а на терет на Фондот за обновата на земјата.

7) Узорните претпријатија во споразум со местните народни власти ќе се грижат по можност да ги сместат курсистите во интернати.

8) Курсистите мораат пред почетокот на курсот да се обврзат оти после завршената пракса ќе го примаат местото кое ќе им се одреди и оти на тоа место ќе останат најмалку една година дена. Претседникот на Планската комисија ќе го одреди бројот на апсолвентите на курсевите кои ќе се постават во претпријатијата под управа на сојузните министерства а кои под управа на министерствата на народните републики. Подобен распоред по претпријатијата под управа на сојузните министерства ќе изврши сојузната Планска комисија, по претпријатијата под управа на министерствата на народните републики ќе извршат планските комисии на народните републики, а до оспивање на тие комисии претседништвото на владата на народната република.

Апсолвентите кои што ќе го завршат со успех практичниот курс ќе имаат првенство над останалите кандидати на места на административно-смешководните намештеници во привредните претпријатија и државните установи од приреден карактер.

9) Претседникот на Привредниот совет ќе прошире напатствије за почетокот, организацијата, финансирањето и останалите поединости на практичните курсеви на апсолвентите од стручните трговски школи. Претседникот на Планската комисија дава и обвезни толкувања на ова Решење.

10) Ова Решење влегуе во сила со денот на обнародување во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

Бр. 4360  
14 мај 1946 година  
Белград

Претседник на Привредниот совет,  
А. Хебранг, с. р.

285.

## РЕШЕЊЕ

## ЗА ПОВЛЕЧУЕЊЕ ОД ПРОМЕТ ПОШТЕНСКИТЕ ВРЕДНОСНИЦИ

Се одобруе заклучно со 15 јули 1946 година да се повлечат од промет и изгубат секоја вредност следните поштенски вредносници:

## 1) Доносници:

а) за внатрешна поштенска служба, со ликот на Вука Караџиќ и продавачна цена 2+3 окупациски динари;

б) за внатрешна поштенска служба, со ликот на Маршала Тита и продавачна цена 5 окупациски динари;

в) за внатрешна поштенска служба, на македонски јазик и продавачна цена 2 динари; и

г) за внатрешна поштенска служба, со ликот на Маршала Тита и продавачна цена 1 динар ДФЈ.

## 2) Поштенски упатници:

а) за внатрешна поштенска служба, со кјирлица и со продавачна цена 1+2 окупациски динари;

б) за внатрешна поштенска служба, со кјирлица и латиница и со продавачна цена 1+2 окупациски динари;

в) за внатрешна поштенска служба, на македонски јазик и со продавачна цена 0,30 динари ДФЈ;

г) за внатрешна поштенска служба, телеграфски со продавачна цена 0,50 динари ДФЈ; и

д) за внатрешна поштенска служба, телеграфски на македонски јазик и со продавачна цена 0,50 динари ДФЈ.

3) Завоји за вредносни писма — помали:

а) прештамнани со продавачна цена 5 окупациски динари.

4) Завоји за вредносни писма — поголеми:

а) прештамнани со продавачна цена 10 окупациски динари.

Свластените продавачи на поштенските марки и вредносници можат до 15 јули 1946 година да извршат кој надлежните пошти замена на споменатите вредносници кои се повлечат за повлечен се сега во тегај.

Бр. 28193

17 мај 1946 година

Белград

Министер на поштите,  
др. Драго Марушиќ, с. р.

286.

На основа членот 1 Уредба за планска расподелба и потрошувачка на стоката и точ. II Решењето на Привредниот совет за одредување предметите кои спаѓаат под планска расподелба и потрошувачка од 12 мај 1945 година („Службен лист“ бр. 3245), а во врска точ. 1 под а) Решењето бр. 467 од 9 јуни 1945 година („Службен лист“ бр. 4015), давам

## ОБЈАСНУЕЊЕ

## ДА ИЗНУТРИЦИТЕ И ПРеработувачките од НИВ НЕ СПАГЈААТ ПОД ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА И ПОТРОШУАЧКА

Изнутриците во свежа состојба (црева, цигерии, шкембиња, срце, мозок, глава и нози) и преработувачките од нив (цигерњачи, крвавици, пашгети, кавурма, шваргла и чварки) не се сметаат за месо во смисла точ. 1 под 1) Решењето на Привредниот

совет за одредување предметите кои спаѓаат под планска распределба и потрошувачка од 12 мај 1945 година и Решењето бр. 467 од 9 јуни 1945 година, па според тоа не се наврѓаат под планска распределба и потрошувачка.

Бр. 40352  
17 мај 1946 година

Белград

Министер на трговијата и снабдувањето,  
др. Заим Шарац, с. р.

## ЗАПИСНИК

### НА I ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА I РЕДОВНО ЗАСЕДАЊЕ НА ОБАТА ДОМА НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАНА НА 16 МАЈ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседникот на Сојузното веќе Владимир Симич.

Секретар на Сојузното веќе Воја Лекович.

Претседникот на Сојузното веќе Владимир Симич ја отвара I заедничка седница на обата дома на Народната скупштина во 17,20 саатот.

Се прејдуе на дневниот ред: претрес во начело предлогот на Општиот закон за народните одбори.

Претседавајќиот Владимир Симич ги повикуе народните пратеници да се пријават за збор писмено преку секретарот, на го отворуе начелниот претрес.

Зборуеше Моша Пијаде „за“, на Претседникот на Сојузното веќе Владимир Симич, со престапото на Скупштината, ја заклучуе седницата во 18,35 саатот, а идната ја закажуе за петок, 17 мај 1946 година во 16 саатот со дневниот ред: продолжуење претресот во начело предлогот на Општиот закон за народните одбори.

16 мај 1946 година  
Белград

Секретар,

Претседник на Веќето на народите,

Воја Лекович, с. р.

Јосип Видмар, с. р.

## ЗАПИСНИК

### НА I РЕДОВЕН СОСТАНОК НА I РЕДОВНО ЗАСЕДАЊЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОДРЖАН НА 15 МАЈ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседникот Владимир Симич.

Секретар Љупчо Арсов.

Претседникот Владимир Симич го прочита Указот на Президиумот на Народната скупштина од 25 април 1946 година за свикнуење Народната скупштина на ФНРЈ во I редовно заседание за 7 мај 1946 година како и Одлуката на Президиумот на Народната скупштина за одлагање I редовно заседание од 7 за 15 мај 1946 година.

Се соопштуе извештајот на претседништвото на Народниот одбор од Петровград оти на 30 април 1946 година со несреќен случај се удавил во Тиса др. Сава Лазин народен пратеник на Сојузното веќе.

На позив на претседникот народните пратеници станаа од своите места и со еден минут молчење одадоа чест на својот умрен другар и на крај се одзваа со усклик „слава му“.

Претседникот соопштуе оти овој извештај ќе биде испратен на Имуниетниот и на Мандатниот одбор на предлог и извештај.

Се соопштуе оти Сојузната влада му доставила на Сојузното веќе на решење следните законски предлози:

1) предлог Законот за народните одбори;

2) предлог Законот за пополнуење на оружаната сила на Федеративна Народна Република Југославија со јавачка, теглечка и тварна стока и преносни средства;

3) предлог Законот за заштита на авторското право;

4) предлог Законот за конвенција за културната соработувачка помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Полската Република;

5) предлог Законот за продолжуење на меничните и чековните рокови;

6) предлог Законот за амнестија на шумските кривници;

7) предлог Законот за општодржавниот привреден план и органи за планирање;

8) предлог Законот за „Партизанската споменица 1941“;

9) предлог Законот за војните воени инвалиди; и

10) предлог Законот за легализација исправите во меѓународниот сообраќај.

Претседникот соопштуе да сите овие законски предлози по приемот, а на основа членот 13 на Пословникот на Сојузното веќе ги упатил на Законодавниот одбор на Сојузното веќе на претресуење. Исто така соопштуе оти се сите овие законски предлози штампани и ќе се раздадат на народните пратеници.

Нагату се соопштуе да Законодавниот одбор на Сојузното веќе му поднел на Сојузното веќе на решуење своите извештај за законските предлози кои му се упатени на претресуење, и тоа:

1) за предлогот Законот за народните одбори;

2) за предлогот Законот за пополнуење оружаната сила на Федеративна Народна Република Југославија со јавачка, теглечка и товарна стока и преносни средства;

3) за предлогот Законот за општодржавниот привреден план и органите за планирање;

4) за предлогот Законот за амнестија на шумските кривници;

5) за предлогот Законот за продолжуење меничните и чековните рокови;

6) за предлогот Законот за заштита на авторското право;

7) за предлогот Законот за „Партизанската споменица 1941“;

8) за предлогот Законот за легализација исправите во меѓународниот сообраќај; и

9) за предлогот Законот за војните воени инвалиди.

Претседникот соопштуе оти сите овие извештај се штампани и да се разделат на народните пратеници, а да се ставаат на дневен ред кога Веќето донесе за тоа своја одлука.

Се соопштуе и се испраќа на Мандатниот и Имуниетниот одбор на претресуење и извештај барањето на Околинскиот суд во Апатин за покренуење кривична постапка против народниот пратеник Мате Августинов поради дело клевета, а по тужба на Станка Плавшич, бравар од Апатин.

Се соопштуат молбите на народните пратеници за отсуство и болување и по предлог на Претседникот на Веќето се одобруе по десет дена отсуство на народните пратеници: Хамдија Оманович; Фрања Антолич, Мустафа Акиф Леш, Васил Ѓеорговски, Владимир Јакич, Милорад М. Басич и Иван Ковачич и по пет дена отсуство на народните пратеници: Јован Попович, Новица Мрковиќ, др. Хамдија Кјемерлич и Боге Кузмановски.

Сите прочитани молби и жалби му се испраќаат на Одборот за молби и жалби, па се прејдуе на дневниот ред: утврдување дневниот ред.

Претседникот Владимир Симич го известуе Векјето, оти во разговорот со претседникот на Векјето на народите дошол до уверење да би била арно начелната дискусија за предлогот на Општиот закон за народните одбори да се обави на заедничка седница на обата дома на Народната скупштина. Предлага како едина точка на дневниот ред претресување предлогот на Општиот закон за народните одбори со тоа да се седницата на Сојузното векје одржи утре, во четврток, 16 мај 1946 година, во 16 саатот. Во случај да биде закажана од Президиумот на Народната скупштина заедничка седница на обата дома таа вероватно ќе се одржи во исто време.

Векјето едногласно го усваја овој предлог, па Претседникот Владимир Симич ја заклучуе седницата во 17 саатот.

15 мај 1946 година

Белград

Секретар,  
Воја Лекович, с. р.

Претседник,  
Владимир Симич, с. р.

### ЗАПИСНИК

**НА II РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД I РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 16 МАЈ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД**

Претседавал Претседникот Владимир Симич.

Секретар Воја Лекович.

Претседникот Владимир Симич го отвара II редовен состанок во 16,20 саатот.

Прочитаниот записник на I редовен состанок Векјето го прима без забелешки.

Векјето едногласно го усваја извештајот на Мандатниот и Имунитетниот одбор за идење на Иштван Лакаш, работник од Чока на местото на почивашиот др. Сава Лазин и претседникот објавуе, оти се оглашуе и се повикуе за народен пратеник Иштван Лакаш, работник од Чока.

Се соопштуат молбите на народните пратеници за отсаства и болуења а на предлог на Претседникот на Векјето им се одобруе до 10 дена отсаство на Бориса Станковиќ, Блажа Јовановиќ, Станка Шкаре, Василија Смајевич, Франца Кочевар и др. Васо Бутозан; на Стевана Јовичиќ седум дена, на Бошка Шќабеганчиќ пет дена и на Јоже Јуранчиќ осум дена.

Сите прочитани молби се упатуат на Одборот за молби и жалби.

Претседникот Владимир Симич соопштуе оти Владата на ФНРЈ го одредила за свој делегат при претресот предлогот на Општиот закон за народните одбори во Сојузното векје др. Јован Ѓјорѓевиќ, па се прејдуе на дневниот ред: претрес предлогот на Општиот закон за народните одбори.

На предлог на народниот пратеник Ивана Гранѓа едногласно решуе да се извештајот на Законодавниот одбор за направените измени и дополнуења не чита бидејќи е штампан и разделен на сите народни пратеници.

Извештаецот на Законодавниот одбор др. Јаков Гргуриќ во својот подолг говор го образложил одборскиот извештај, па се соопштуе актот на Президиумот на Народната скупштина упатен до Претседникот на Сојузното Векје, а кој гласи:

„Спрема заклучокот на Сојузното векје и Векјето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија Ве известуе, оти свикал заедничка седница на Сојузното векје и Векјето на народите за 16 мај 1946 година со следниот дневен ред: претресување напредот на Општиот закон за народните одбори во начело.

Молиме ова да се достави на членовите од Вашето Векје на првата седница“.

Потоа Претседникот Владимир Симич ја заклучуе седницата во 17 саатот и објавуе: оти идната седница ќе биде закажана писмено, а оти заедничката седница на обата дома ќе се одржи кроз черек саат.

16 мај 1946 година

Белград

Секретар,  
Воја Лекович, с. р.

Претседник,  
Владимир Симич, с. р.

### ЗАПИСНИК

**НА II РЕДОВЕН СОСТАНОК НА I РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 16 МАЈ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД**

Претседавал Претседникот Јосип Видмар.

Секретар Јоза Миливојевиќ.

Претседникот Јосип Видмар го отвара II редовен состанок во 16,30 саатот.

Прочитаниот записник од I редовен состанок Векјето го прима со забелешка на Министерот на поштите др. Драго Марушиќ оти е во записникот погрешно означен називот на Министерството на поштите, телеграфите и телефоните, кој треба да гласи, како што е со Уставот предвидено, Министерство на поштите.

На предлог на Претседникот Видмар Векјето одобруе отсаство од 20 дена на народните пратеници: Ота Жупанчиќ, Фрања Херљевич, Керима Мучи и Никола Пешев, а од 5 дена на Кемала Сејфула.

Се прејдуе на дневниот ред: претрес предлогот на Општиот закон за народните одбори.

Во врска со начелниот претрес на овој Законски предлог Претседникот Видмар го известуе Векјето оти примал од Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија писмо со кое го известуе Векјето на народите оти спрема заклучокот на обата дома Президиумот на Народната скупштина свикал заедничка седница за денеска, 16 мај 1946 година со дневниот ред: претрес предлогот на Општиот закон за народните одбори.

Потоа Претседникот Јосип Видмар му дава збор на извештаецот на Законодавниот одбор др. Душана Братиќ да го прочита и да го образложи одборскиот извештај за предлог на Општиот закон за народните одбори.

Откако го образложи поднесениот одборски извештај извештаецот др. Душан Братиќ, Претседникот Јосип Видмар ја заклучуе седницата во 17 саатот, да би се начелната дискусија по овој Законски предлог продолжила на заедничката седница на обата дома.

16 мај 1946 година

Белград

Секретар,  
Јоза Миливојевиќ, с. р.

Претседник,  
Јосип Видмар, с. р.

# ОДЛИКОВАНИА

## ПРЕЗИДИУМ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

на основа членот 2 став 2 Законот за ордените и медалите одобруе Наредба на Штабот на I југословенска армија број 3029 од 20 декември 1945 година да се за осведочена храброст во народноослободителната борба одликуат

### СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

пуковник Ђукановиќ Драго;  
капетан Јовановиќ Драгољуб.

Бр. 45  
13 февруари 1946 година  
Белград

Секретар,  
М. Перуничич, с. р.

Претседник,  
др. И. Рибар, с. р.

## ПРЕЗИДИУМ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

на основа членот 2 став 2 Законот за ордените и медалите одобруе Наредба на Штабот на V ударна дивизија I пролетерски корпус НОВЈ бр. 347/I од 30 ноември 1944 година

со која се за осведочена храброст во народноослободителната борба одликуат

### СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

борци: Адамовиќ Николе Душан и Алеп Але Шабан;

поручник - политком. чете Ациќ Обрада Душан;  
економ чете Ајдер Мила Војко;  
десетари: Аврамовиќ Душана Никола и Бојаниќ Стојла Рако;

економ Баљиќ Николе Петар;  
четна болничарка Буљиќ Милана Пава;  
курир Бандиќ Симе Урош;  
водна болничарка Бањац Станка Стоја;  
десетари: Биќиќ Владенка Никица и Булајиќ Милана Јово;

курир Башиќ Ахме Рагиб;  
управник бриг. амбуланте Бабиќ Дмитра Милош;  
борац Бајиќ Душана Милан;  
десетар Бурсаќ Саве Милош;  
борац Бурсаќ Косте Ђуро;  
десетар Бурсаќ Лазе Дамјан;

заставници-делегати: Бајиќ Ђуре Перо и Барбарииќ Живана Живко,

поручник - политком. чете Бањац Михаила Гојко;  
заставник - делегат Балабан Илије Милан;  
водник - заменик командира чете Бајиќ Јована Стеван;

курири: Брќљач Николе Славко, Боројевиќ Милоша Јово и Босниќ Ђуре Бранко;

Бодирожа Томе Перо, Бијељац Марка Јован, Башиќ Гаје Вицо, Бајиќ Јордана Миле, Бујишиќ Анте Миљуша, Бијељац Јове Марко, Босниќ Ђурана Бранко, Бајиќ Дамјана Мићо и Бурсаќ Ђурана Душан;  
заставник Бојичиќ Петра Милош;

Башиќ Гојко;  
поручник Балент Павла Павле;  
Бијељац Обрада Милан;  
потпоручник Бошњак Остоје Милош;

Бањац Николе Широ, Бојаниќ Стоја, Бубало Милка, Бешиќ Мила, Бајиќ М. Јела и Бодирожа Јована Милица;

млађи водник Бранковиќ Јосипа Стака;  
Цицвариќ Драгомира Мијо, Црнчевиќ Алије Бајрам и Ђућук Салка Омер;

потпоручник Тивћија Анте Јосип;  
Ђулум Боже Мирко;  
водник Ђешиќ Вида Душан;  
Ђурчиќ Јована Гојко, Челар Милана Милка и Чоловиќ Милоша Вида;

млађи водници: Чањго Драге Драгица и Дакиќ Тривана Милан;

старији водник Дамјановиќ Илије Дмитар;  
Доведен Неђељка Радоје;  
заставник Дашиќ Богдана Вељко;

Дрљача Милана Богдан, Драгиќ Пере Јово, Дробац Триве Душан, Дурмишевиќ Салка Изудин, Даниќ Николе Мићо, Дрча Мила Перо, Дошен Саве Раде, Даниќ Симе Ђуро, Дошен Давида Стево, Добријевиќ Милка, Ђуровиќ Васе Добрила, Ђоковиќ Илије Љубосав, Ђаковиќ Богдана Кова, Ђокиќ Мирка Дмитар, Ђумиќ Милка, Ђуричиќ Драгише Миливоје, Ђурђевиќ Давида Бранко, Ђурица Драгана Стево и Ђурица Јандрије Драган;

потпоручник Ђорђевиќ Т. Будимка;  
Ђурђевиќ Николе Љубо;  
водници: Ђуровиќ Марка Софија и Ерцег Николе Гојко;

потпоручник Фазлиќ Кемал;  
Ферушиќ Аврама Бланка и Глушац Пере Момчило;

старији водници: Гаврановиќ Павла Ђорђе и Голубовиќ Косте Милош;

Грубиша Јове Лазо;  
заставник Галиќ Боже Стево;  
млађи водник Грубиша Стојана Милица;  
Галоња Стевана Давид, Грубиша Боже Миле, Грујиќ Саве Лазар, Глишиќ Марка Илија и Христивојевиќ Маринка Војислав;

заставници: Хаџибрахимовиќ Салиха Фехим и Хаџимеровиќ Мухамеда Вејсил;

Харачиќ Хусеина Суљо;  
старији водник Иветиќ Симе Сава;

поручник Ињац Гојко;  
заставник Инџиќ Илије Стево;

Јанковиќ Пере Сава, Јоргиќ Симе Васкрсије, Јосиповиќ Вида Милош и Јешиќ Николе Млађен;

поручник Јокиќ Николе Дмитар;  
Јандриќ Пере Раде;

потпоручник Јариќ Ђуре Милан;  
Јовиќ Николе Душан, Јариќ Николе Стево, Јалиќ Николе Сава, Јовиќ Боже Дмитар и Јованиќ Ђукана Милош;

поручник Јакшиќ Лазара Срето;  
Јовановиќ Илија и Јанковиќ Лазара Станко;

потпоручник Јанковиќ Драгомира Млађен;  
Јефтовиќ Мила Ратко и Јаџанин Милана Миља;

водник Јованиќ Марија;  
Јањиќ Косара, Карановиќ Стојана Јово, Ковиќ Миљана Петар и Кеџман Вида Ђуђо;

заставник Крсмановиќ Косте Миливоје;  
Карајица Пере Миле;

водник Карановиќ Лазе Славко;  
Кисик Илије Јованка и Ковачевиќ Фејзо Јусуфа;

старији водник Карановиќ Луке Раде;  
Кисик Светозара Владо и Кувелиќ Боже Чедо;

старији водник Крнета Томе Пајо;

Керкез Раде Никола, Каракаш Вучена Богдан, Крчиќ Вида Владо, Кеџман Вида Давид, Кутлешиќ Милете Бошко, Ковачевиќ Вукосава Витомир, Ковачевиќ Јове Драго, Кљајиќ Луке Раде, Кртиниќ Томе Душан;

Карановиќ Косте Михаило, Кајтез Николе Душан, Кеџман Јована Ђуро, Кадиќ Мухарема Фатима, Керкез Лазе Илија, Кеџман Пере Сава и Карановиќ Илија Милан;

млађи водник Кнежевиќ Јована Васо;

Кесиќ Јована Коста, Котур Стевана Душан и Кајтез Перо;



старији водник Котур Стевана Сока;  
 Крнета Васе Гојко, Карачић Раме Мустафа, Кнежевић Блаже Милан и Кнежевић Симе Бошко;  
 потпоручник Кондић Симе Гојко;  
 Кнежевић Миле Милан, Кочовић Милана Љубица и Крнета М. Милка;  
 млађи водник Кеџман Блаже Мара;  
 Ковачевић Лазо;  
 заставник Лукач Андрије Вељко;  
 Латиновић Давида Зорка;  
 поручник Летић Пере Милан;  
 заставник Латиновић Ђурђа Ђоко;  
 Лелез Мате Анте;  
 поручник Леви Тодора Морис;  
 Латиновић Симе Секула, Лазич Ђурђа Драгољуб, Макитан Јове Ново, Мрђа Николе Милан и Медич Ђуре Стеван;  
 старији водник Мајкић Стојана Милош;  
 Малеш Јове Петра;  
 млађи водник Мирковић Николе Јања;  
 Мандић Николе Стево, Мирковић Миле Мара и Мркала Тодора Марко;  
 заставник Марјановић Стола Чедо;  
 Мирковић Аћима Душан и Миљевић Петра Ђорђе;  
 заставник Мрђа Ђуре Ковиљка;  
 Милошевић Милсави Миладин;  
 заставник Милованчевић Драгољуба Милан;  
 Мирковић Симе Бранко, Медич Мила Данило, Јојић Симе Светко, Младић Боже Душан, Максић Пана Раде, Механић Ахмета Етхем и Марчета Дмитра Јока;  
 млађи водник Маркановић Јована Вицо;  
 заставник Маљевић Марјана Велимир;  
 Мољевић Радована Коса, Мићевић Стојанка, Миљевић Стевана Богољуб и Марић Војислава Душан;  
 старији водник Мугић Илије Перо;  
 Марјановић Николе Миле, Мрђа Николе Стево и Милић Савета;  
 млађи водник Марјановић Боја;  
 Марјановић Коса;  
 млађи водник Мајкић Смиља;  
 Милојица Јела, Мандић Љуба, Милетић Стоја, Мухић Стеве Сока, Милутиновић Милутина Марица, Меденић Крсте Анка, Нерез Лазе Јово, Нинковић Милана Бошко, Николашевић Миће Блаже и Нинковић Луке Симо;  
 заставник Орешки Петра Мирко;  
 Обрадовић Стевана Давид;  
 потпоручник Обрадовић Стевана Дане;  
 Обрадовић Миће Лука, Орлов Станко, Обрадовић Јованка, Панца Павла Милан, Поповић Миливоја Драшко, Петрић Ристе Јован и Племић Ристе Бранко;  
 водник Парајчић Јове Никола;  
 Почуч Косте Стоја;  
 старији водник Предојевић Пере Никола;  
 Пећанац Симе Јанко;  
 заставник Полић Пере Пајо;  
 Прла Николе Обрад, Половина Гавре Давид, Пеовић Стевана Јово и Петровић Војина Богдан;  
 поручник Пећанац Пере Перо;  
 Поповић Милосава Витомир, Побрић Идриза Мучо, Пузигаћа Луке Богдан, Полић Милана Бошко, Пилиповић Р. Михаило, Паптар Миће Мирко, Пајић Јована Перо и Попадић Ђуре Раде;  
 млађи водник Павловић Томе Ката;  
 Прањак Пере Деса, Радаковић Стојана Јела, Радуловић Николе Дмитар, Родић Богдана Спасоје, Русић Илије Васо и Радујко Петра Мићо;

млађи водник Радујко Николе Вељко;  
 Радујко Дане Петар;  
 млађи водник Родић Илије Урош;  
 Рујевић Игњатије Даринка, Родић Стевана Симо, Карановић Николе Јован, Ракић Николе Илија, Радошевић Вучена Божо, Радун Стојана Раде, Радун Лазе Ђуро и Рунић Обрада Јован,  
 потпоручник Рађеновић Симе Милан;  
 поручник Рашић Милоша Дане;  
 потпоручник Родић Давида Миле;  
 Рајачић Миодрага Радмила;  
 млађи водник Радановић Драгина;  
 Рељић Вукашина Олга и Рајак Милоша Милка;  
 заставник Солотун Миле Чедо;  
 Стијак Миће Милош, Сикирић Јосипа Радослав, Стојановић Спасе Драго и Савић Џивије Ђоко;  
 потпоручник Стулар Михаила Душанка;  
 млађи водник Станчевић Ђуре Мирко;  
 Суљаковић Синона Редо и Скопљак Зајке Омер;  
 млађи водник Срећо Илије Ђуро,  
 водник Слипац Реце Кадро;  
 Станковић Бранко;  
 старији водник Спахо Мустафе Биба;  
 Срећо Лазе Никола, Стојисављевић Јове Милан, Смиљанић Јована Стеван, Срдић Стевана Бранко, Старчевић Спасе Миле, Стулар Николе Ђуро, Стулар Јове Дмитар, Срдић Раде Душан, Срдић Које Стеван, Срдић Вида Симо, Срећо Илије Миле, Савић Васе Марко, Сабљић Николе Никола и Стулар Илије Милан;  
 потпоручник Стублинчевић Владисава Љубо;  
 Станић Пере Марко;  
 заставник Сантрач Саве Гавро;  
 водник Солотун Миле Роса;  
 старији водник Стулар Косте Петар;  
 Старовић Божана и Самарџија Стојана Јела;  
 старији водници: Штрбац Тривуна Ђуро и Шкондрић Лазе Дане;  
 Шћепановић Симе Давица, Шехић Мује Тахир, Шпегар Саве Петар, Штрбац Ђурђа Стево, Шутковић Мује Сафет, Шавија Пере Павло, Шалоња Чедо Драги, Шево Петра Драган, Шобић Дамјана Добрило и Шујица Јована Славко;  
 потпоручник Шкрбица Станислав;  
 поручник Шикмановић Драгутин;  
 Штрбац Јове Миле, Шобот Савка и Шућур Владе Јела;  
 млађи водник Трмошљанин Љубе Марко;  
 Тинтор Давида Илија и Трауп Фране Франо;  
 заставник Томић Пере Обрад;  
 старији водник Торбица Тодора Марко;  
 Тубин Миле Светозар, Томић Дмитра Јован, Тадић Николе Обрад и Тица Симе Милош;  
 водник Трнинић Блаже Јела;  
 млађи водник Томашевић Нада;  
 Томић Ана и Угричић Љубица;  
 поручник Вујичић Ђуре Урош;  
 млађи водник Војиновић Ђуре Госпава;  
 Вучковић Војина Смиља;  
 старији водник Вукобрат Шпире Ђуро;  
 Вејновић Раде Бранко, Вјештица Марка Гојко и Вишекруна Пантелије Стеван;  
 водник Вашалић Николе Обрад;  
 Војновић Миле Милан и Вишекруна Раде Марко;  
 потпоручник Вранић Петра Шиме;  
 Величковић Ђурђа Милан, Војводић П. Мирко, Војиновић Павла Раде, Васић Милена и Вила Даница;  
 старији водник Вашалић Обрада Вицо;  
 потпоручник Золак Владимира Бошко;

Зивлак Ђуре Перо, Зивлак Пере Бранко, Зељковић Петра Перо и Зивлак Јована Урош;  
капетан Зетковић Фрање Ратомир;  
потпоручник Зрнић Михаила Богољуб;  
заставник Зорић Јована Илија,

Бр. 51

16 фебруари 1946 година  
БелградСекретар,  
М. Перуничич, с. р.Претседник,  
др. И. Рибар, с. р.

## ПРЕЗИДИУМ

на Народната скупштина на Федеративна  
Народна Република Југославија

на основа членот 2 став 2 Законот за ордените и медалите одобруе Наредба на Штабот на V ударна дивизија I пролетерски корпус НОВЈ број 72 од 27 јануари 1946 година

со која се за осведочена храброст во народно-ослободителната борба одликуат

## СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

поручник Арнаутовић (Мухарема) ИOMET;  
п. поручник Боснић (Душана) Мирко;  
заставник Чавловић (Милана) Филип;  
ст. водник Ђорић (Стојана) Милош;  
поручници: Дробица (Марка) Добривој и Ђурђевић (Марка) Маринко;  
Јеринић (Ђуре) Стеван и Клинда (Јована) Ђорђе;  
водник Касаровић (Пере) Миодраг;  
Косановић (Миле) Милан;  
поручник Крамар (Саве) Лазо;  
Ловров (Петра) Танасије;  
мл. водник Метлић (Николе) Ђуро;  
Милиновић (Николе) Никола;  
п. поручник Малбашић (Блаже) Мирко;  
Мандић (Милоша) Богдан, Михајловић (Драгољуба) Живко, Петковић (Илије) Милан и Познић (Луке) Јово;  
заставник Ромић (Николе) Владо;  
поручник Срдић (Стеве) Дане;  
заставник Стануловић (Аранђела) Павле;  
капетан Салић (Јована) Милан;  
мл. водник Шолаја (Петра) Ђуро;  
Торбица (Павла) Саво;  
п. поручници: Трикић (Стојана) Славко и Тркуља (Војина) Илија;  
капетан Тица (Ђурђа) Дмитар;  
п. поручник Зељковић (Николе) Милош

## СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

Алексић (Милана) Божићар и Анђелић (Драгомира) Драган;  
мл. водник Адамовић (Стојана) Витомир;  
Алексић (Алексе) Рајица, Аглагић (Стево) Ђорђе, Антић (Милорада) Живка, Арлов (Саве) Драго, Витенц (Ивана) Иван, Бабић (Јосипа) Јелена и Бандулаја (Михаила) Недељко;  
п. поручник Буцало (Симе) Миладин;  
Бједов (Андрије) Стеван, Буцало (Јанка) Момчило и Варугица (Станка) Мирко;  
мл. водник Бркић (Филипа) Фабијан;  
Бекчевић (Антон) Ламберт, Бобалиќ (Андрије) Васо, Бошњак (Саве) Јеврем, Брезнер (Антон) Антон, Бошковић (Мије) Лауберк, Цветковић (Веселина) Станојко, Црломарковић (Јове) Јово, Цак (Ђуре) Иринеј, Ђирковић (Радисава) Живомир и Чекановић (Милана) Миловоје;  
заставник Ђурић (Душана) Вељко;

Ђокић (Милка) Дмитар, Ђуричић (Љубомира) Александар и Ђурмес (Луке) Симо;  
минтраљ Ђурић (Мате) Иван;  
мл. водник Ђуричин (Ђорђа) Војислав;  
Бекић (Дане) Лазар и Ерић (Обрада) Радивоје;  
десетар Феци (Михаила) Михаљ;  
Франчић (Стјепана) Вјекослав, Гајевић (Љубомира) Милија, Гуслав (Средоје) Миле, Гавриловић (Радојка) Богосав и Гајић (Радисава) Милован;  
заставник Глигорић (Петра) Станко;  
Гајевић (Велимира) Јездимир, Голијат (Ивана) Драгутић, Голоб (Антон) Франц и Херић (Суље) Мустафа;  
водник Хргота (Јосипа) Иван;  
Хофман (Петра) Славко, Хаџиавдић (Мустафа) Азиз, Илић (Адама) Блаже и Исантовић (Гвоздена) Миловоје;  
п. поручник Јеличић (Николе) Милан;  
Јовановић (Милутина) Светозар, Јовановић (Војислава) Драгомир и Јаковљевић (Љубомира) Велимир;  
— водник Јурић (Миле) Илија;  
Јеленко (Игњаци) Франц, Јунашевић (Ивана) Цветко, Јапатовић (Саве) Божо и Јевић (Јована) Милош;  
мл. водник Кевзија (Станка) Никола;  
Костић (Љубисава) Светозар, Каратошевић (Живомира) Велимир, Камбић (Јанка) Јанко, Кнежевић (Буде) Душан, Кнежевић (Пере) Радосав, Костић (Светлика) Драгослав и Каркутовић (Антон) Мато;  
заставници: Кунић (Лазара) Спасоје и Крауцер (Антон) Владимир;  
водник Крамарић (Михајла) Иван;  
десетар Кнапић (Марка) Драго;  
Крга (Миле) Радивој, Кнежевић (Светозара) Драгутић, Коцић (Драгутина) Душан, Млакар (Алојза) Жежеф, Милојевић (Тодора) Милутић, Лукић (Луке) Радован, Молнер (Јозефа) Мишо, Милошевић (Радојице) Младен, Милетић (Петра) Живота, Махаћ (Јана) Јано, Лазаревић (Јована) Љубиша, Марић (Станимира) Ранко, Маџановић (Адама) Милош, Михаиловић (Радосава) Милош и Марковић (Стевана) Павле;  
заставник Марић (Дамјана) Милан;  
Милић (Љубисава) Драган, Матијевић (Љубомира) Јован и Магараш (Мирка) Живко;  
млађи водници: Матејић (Душана) Адам и Мичка (Ивана) Ото;  
Мујкановић (Мустафа) Алага;  
десетар Миљевић (Антон) Иван;  
Мартиновић (Мате) Фабијан, Манојловић (Боже) Илија, Милошевић (Јове) Радослав, Николић (Петра) Милија, Николић (Живорада) Драгољуб, Оклопчија (Душана) Никола, Обрадовић (Живана) Добросав, Радичевић (Радисава) Живомир, Проле (Илије) Миле, Ракић (Милутина) Михаило, Прековић (Милосава) Јован, Пушара (Николе) Миливој, Печенчић (Драгољуба) Јован, Пешут (Васе) Стојан, Пејчић (Ранко) Ратомир, Перуновић (Васе) Војин, Павловић (Тихомира) Милун, Петровић (Милорада) Живко, Поповић (Свегомира) Тихомир и Поповић (Димитрија) Сретен;  
мл. водник Павков (Раде) Вујадин;  
Правдић (Марка) Стјепан;  
мл. водник Павков (Јована) Васо;  
Писачић (Фрањо) Велент, Поповић (Милана) Момчило, Пурић (Вјекосава) Драгоје, Рафмановић (Сажко) Омер, Радојевић (Михаила) Бранко и Роткић (Михаила) Јошко;  
мл. водник Ракић (Адила) Мухарем;  
Ристић (Драгољуба) Ивко, Ристовић (Драгољуба) Радосав, Радосављевић (Дамјана) Стево, Радосић (Светислава) Милиша, Радојковић (Саве) Милан, Рашић (Милоша) Дане, Станојчић (Драгутина) Миломир, Стефановић (Живка) Драгољуб, Станојловић (Милана) Миодраг, Симоновић (Светислава) Славина, Стајчић (Илије) Драгиша, Симић (Љубомира) Мио-

драг, Стојаковић (Милана) Дане, Срдић (Раде) Душај и Станојев (Новака) Стеван;  
 водник Спахић (Ибрахима) Махмут;  
 Штопуљ (Богољуба) Коста, Шалипур (Ристе) Здравко, Теофановић (Радомира) Велисав, Томић (Марка) Станко и Тртић (Јове) Душан;  
 водник Тинтор (Милоша) Лазо;  
 заставник Теслаћ (Николе) Гојко;  
 Теран (Ивана) Иван, Тић (Блаже) Ловренц, Томић (Рајка) Ратко, Вучичевић (Радосава) Бранислав, Вукосављевић (Радисава) Милица и Вукобрат (Душана) Ђуро;  
 мл. водник Весић (Димитрија) Арсеније;  
 Велимировић (Божидара) Веселин, Вуксановић (Велимира) Петар, Вуковић (Рајка) Бранко, Васиљевић (Бошка) Витомир, Златановић (Настаса) Градимира, Зујаловић (Миладина) Трифун, Зец (Душана) Милорад, Живковић (Стаменка) Јован и Жмидарић (Јакоба) Алојз.

Бр. 52

16 фебруари 1946 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседник,

др. И. Рибар, с. р.

## ПРЕЗИДИУМ

на Народната скупштина на Федеративна  
 Народна Република Југославија

на основа членот 2 став 2 Законот за ордените и медалите одобруе Наредба на Штабот на I ударна дивизија I пролетерски корпус НОВЈ број 51 од 21 април 1945 година

со која се за осведочена храброст во народно-ослободителната борба одликуат

## СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

капетан Матић Драган;  
 Пилиповић Ј. Никола;  
 капетан Вукша Милан;  
 поручници: Вашалић Ђ. Ђуро, Шкундрић С. Миле и Граонић Г. Мирко;  
 Грубор С. Ђуро;  
 капетани: Славнић Илија и Сакан К. Мирољуб;  
 поручник Дамјановић Т. Васо;  
 п. поручник Новак Војин;  
 обавештајца Кљасић Чедо;  
 потпоручник Сенић М. Гојко;  
 старији водник Цуровић И. Анто;  
 потпоручник Марић К. Светко;  
 капетан Мандић Н. Милан;  
 старији водници: Карановић П. Гојко, Ситнић О. Мухарем и Керкез М. Раде;  
 потпоручник Грбић М. Војин;  
 водници: Салапура И. Гајо и Мијодраг У. Драгоја;  
 поручник Рудић Марко;  
 п. поручници: Ждеро Славко и Ерцег Ј. Илија;  
 поручник Шево Ш. Перо;  
 п. поручници: Гашић Д. Светко, Мандић П. Мићо, Јарић М. Ђуран, Бјелац С. Крстан и Рељић Ђ. Бранко;  
 ст. водници: Радловић П. Владе, Вуковић Ј. Млађен и Блесић М. Томо;  
 Томић С. Милан;  
 поручник Марјановић О. Живко;  
 управ. вој. радионица Дронг В. Јан;  
 поручник Кљајић О. Љубан;  
 Милановић А. Драгомир;  
 п. поручник Гороња Ј. Симо;  
 поручник Бабић М. Бранко;  
 командир чете Пивашевић С. Милан;  
 заставник Влаисављевић Д. Миле;

зам. ком. Стојаковић Н. Мирко;  
 поручник Јурић С. Стево;  
 п. поручник Пећанац С. Јово;  
 поручник Бијелић О. Јово;  
 ст. водник Радовановић Н. Радован;  
 п. поручник Туђун Н. Остоја;  
 поручник Ивановић Рајко;  
 мл. водник Џенопоџац М. Петар;  
 капетан Јарић Н. Мирко;  
 п. поручник Граховац С. Душан;  
 командир чете Вучићевић Ђ. Благоја;  
 п. поручник Латинковић М. Млађо;  
 ст. водник Булић Ј. Љубан;  
 водник Гвозден С. Саво;  
 поручници: Лукић О. Милан, Гаврановић А. Момир и Јанчић М. Милан;  
 заставник Скробић М. Милс;  
 поручник Ђурђевић Л. Рајко;  
 Смиљанић С. Мирко;  
 поручник Личина Д. Реља;  
 магационер Ђурашиновић Ђ. Станко;  
 поручници: Можић С. Јован, Врачар М. Душан и Вујиновић М. Милан;  
 пом. вив. рефер. Ђургуз П. Душан;  
 поручник Атлагић Ц. Драго;  
 Кордић О. Остоја;  
 водник Кнежевић Н. Бошко;  
 команд. ком. места Брањешевевић Ј. Жарко;  
 капетани: Пејаковић И. Марко, Вјештица С. Стево и Трикић С. Стево;  
 п. поручник Обрадовић И. Драгомир;  
 техничко лице Ненадић Саво;  
 поручник Станаревић Мирко;  
 п. поручник Кеџман Б. Јово;  
 Гашић Ј. Нижица и Веселиновић Николе Милево;  
 п. поручник Ешкић С. Смаил;  
 Хајдерагић Х. Лутфо;  
 поручник Ступар М. Раде;  
 п. поручник Рујевић П. Богдан;  
 борац Стојнић С. Милан;  
 Караћ Ј. Бранко.

Бр. 53

16 фебруари 1946 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседник,

др. И. Рибар, с. р.

## ПРЕЗИДИУМ

на Народната скупштина на Федеративна Народна  
 Република Југославија

на основа членот 2 став 2 Законот за ордените и медалите одобруе Наредба на Штабот на V ударна дивизија I пролетерски корпус НОВЈ бр. 54 од 16 фебруари 1946 година

со која се за осведочена храброст во народно-ослободителната борба одликуат

## СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

поручник-политкомесар чете Хаџић Васе Бошко;  
 командир чете Стојковић Глиге Тетоје;  
 потпоручник Крнета Саве Ратко;  
 Славнић Јове Остоја;  
 заставник-политделегат вода Антонић Ђурђа Душан;  
 командир партиз. страже Тута Петар;  
 заставник-политделегат вода Пеулић Луке Бранко;  
 заставник Брагешкић Млађен;  
 заставник-политделегат вода Маринковић Вукашин;  
 поручник-политкомесар чете Вучен Раде Душан;

Бијељић Остоје Милан;  
 млађи водник Кончар Мила Раде;  
 поручник Цемал Диздар;  
 поручници-политкомесари чете: Исламовић Ђу-  
 лага, Кичин Мухарем и Османовић Осман;  
 борац Драгињић Дале Никола;  
 старији водник Славић Петра Дале;  
 потпоручник зам. команданта места Чупић Фра-  
 ње Иван;  
 заставник Латиновић Симе Дако;  
 поручници-политкомесари чете: Сузић Стојана  
 Милован и Суботић Стојана Милан;  
 потпоручник Вукота Јове Васо;  
 Шкорић Стевана Душан;  
 заставници: Недимовић Лазин Јаков и Ратковић  
 Јована Ратко;  
 потпоручник Станић Пантелије Миле;  
 заставник Дудар Михајла Владимир;  
 старији водник Вучен Николе Душан;  
 Ђаковић Ђуре Мирко;  
 поручник Керкез Стевана Душан;  
 борац Бјеловук Милана Владо;  
 Јерић Николе Радомир;  
 борац Вукотић Раде;  
 десетари: Кукурик Стојана Јован и Глушац Сто-  
 јана Драган;  
 старији водник Хонић Мустафе Изет;  
 поручник-политком. ком. места Куленовић О.  
 мера Јакуб;  
 саобраћ референт ком. места Мајкић Јована  
 Триво;  
 Петровић Богдан;  
 старији водник Јурић Ђуро,  
 потпоручник Докић Милан;  
 млађи водник Мајсторовић Стојана Сретко;  
 заставник Ђилас Николе Лазо;  
 водник Јеличић Јанка Марко;  
 заставник-командир чете Добријевић Јандрије  
 Дмитар;  
 поручник-политкомесар чете Лаштро Николе  
 Иван;  
 водник Вишић Раде Пајо;  
 заставник-водин делегат Поткољњак Дале Симо;  
 водник Галић Дмитра Милан;  
 заставник-политделегат вода Мажуран Анте  
 Иван;  
 десетари: Будимир Луке Стево и Вукобрат Обра-  
 да Мила;  
 пушкотрајезац Грмуша Ђукана Ђуро;  
 борици Бизум Петра Јован, Нинић Ђурђа Станко,  
 Савић Милоша Миле, Миљевић Николе Ранко и  
 Старић Драгана Мирко;  
 десетари Шкорић Давида Душан;  
 политкомесар чете Шегрт Пана Пале;  
 политкомесар чете Шпирић Видов Марко;  
 старији водник Бјелац Симе Драган;  
 политкомесар чете Дамјановић Миле Ђураћ;  
 млађи водник Радујко Марка Душан;  
 заставник-заменик коман. чете Кукрић Николе  
 Марко;  
 болничарка Рељић Јована Драгиња;  
 борци: Бурсаћ Дале Јово и Салић Јоше Лазо;  
 старији водник-интенд. батаљ. Цепина Јове Дале;  
 борац Радујко Марка Јанко;  
 болничарка Галић Јована Милојка;  
 старији водник Гашић Милоша Милош;  
 Милановић Стојан;  
 старији водник Пећанац Милош;  
 водник Рунић Љубо;  
 старији водник Кутањац Ђуро;  
 водник Марковић Пале;  
 секретар гарн. интендант. Јовичић Ј. Душан;

потпоручник Соколовић Адема Есма;  
 секретар Симирија Момо.

Бр. 54

16 февруари 1946 година  
 Белград

Секретар,  
 М. Перуничич, с. р.

Претседник,  
 др. И. Рибар, с. р.

### ПРЕЗИДИУМ

#### на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

на основа членот 2 став 2 Законот за ордените  
 и медаљите одобруе Наредба на Штабот на V удар-  
 на дивизија I пролетерски корпус НОВЈ бр. 444 од  
 12 април 1946 година  
 со која се за сведочена храброст во народно-  
 ослободителната борба одликуат

#### СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

поручник Кићевић Нико;  
 потпоручници: Дечетић Бранислав, Ђаковић  
 Милан, Милошевић Милоје, Петровић Ђорђе, Ра-  
 бровић Витомир, Радисављевић Милош, Стефано-  
 вић Драгутин и Шошкић Драгутин;  
 заставници: Анђелић Мило, Бојовић Михајло,  
 Војводић Антонија, Вујосевић Лука, Капетановић Да-  
 нило, Кустудић Шћепко, Бабић Миран, Лакић Вучета,  
 Маљевић Милутин, Мандић Милован, Милошевић  
 Стана, Славица Марија, Стојановић Нико и Чукић  
 Бежидар;  
 старији водници: Бабовић Миомир, Ђиласић Ми-  
 ле, Благојевић Радојица, Бреданин Илија, Грачић Јо-  
 зо, Ђуран Јован, Ждерић Матија, Ивановић Данило,  
 Ињац Бранко, Лутовац Вучета, Медојевић Урош,  
 Милосављевић Душан, Миљановић Бранко, Нововић  
 Живко, Петровић Јово, Пешчић Милан, Симић Милу-  
 тин, Станојевић Драгутин, Ђалета Мате, Тодоровић  
 Драго, Ушћумлић Данило, Франета Марко, Шошкић  
 Будимир и Шћекић Љуба;  
 водници: Анђелковић Милутин, Антић Божидар,  
 Богдановић Јован, Бројста Коста, Верага Иван, Вуле-  
 вић Сретен, Григорјевић Милун, Дачић Батрић,  
 Ђерковић Бранко, Ђикић Милун, Илић Демитрије,  
 Јанкевић Радисав, Јовановић Митар, Кнежевић Хра-  
 нислав, Миладиновић Милан, Нововић Милорад, Са-  
 вић Христивоје, Славица Јозо, Стефановић Миодраг,  
 Стојковић Миодраг и Тасић Александар;  
 млађи водници: Антић Миодраг, Докић Душан,  
 Јанићијевић Радисав, Јовановић Владо, Јовић Бран-  
 ко, Лазаревић Миливоје, Лепојевић Миливоје, Мла-  
 деровић Драгомир, Павловић Душан, Радовић Адам,  
 Симоновић Миливоје, Стефановић Радомир, Томовић  
 Петар, Умберто Роси, Цветковић Миливоје и Чуро-  
 вић Радомир;  
 десетари: Барјактаревић Вујадин, Барјактаревић  
 Драгутин, Барјактаревић Илија, Вучинић Секула,  
 Гашић Славолуб, Грујић Љубомир, Лончар Мане,  
 Маневић Алекса, Марић Радомир, Машовић Милу-  
 тин, Недојевић Батрић, Рајковић Миласав, Самарци-  
 ја Милутин и Станисављевић Милан;  
 Чантрић Милош, Абрамовић Милутин, Андрић  
 Стрпо, Анђелковић Милутин, Анђелић Милутин, Анто-  
 вић Љубомир, Анчић Милун, Араћеловић Властимир,  
 Арсенијевић Драгослав, Асановић Милован, Бабић  
 Душан, Бабић Миле, Бабовић Божидар, Бабовић Љу-  
 бо, Балта Жарко, Балтић Давидо, Барјактаревић  
 Бранислав, Барјактаревић Бранко, Батинић Мила,  
 Благојевић Тихомир, Бојовић Миласав, Бојовић Ми-  
 рко, Бојовић Чедо, Боричић Мара, Бошковић Здравко,  
 Бројанац Милош, Булатовић Милан, Бела Вукосав,  
 Венчевић Радомир, Видојевић Јован, Витојевић Ми-

хајло, Вићентијевић Иван, Влаховић Љубо, Вујовић Илија, Вујовић Милош, Вукашић Вукашин, Вукашић Милорад, Вуковић Јосиф, Вуковић Милован, Вуковљак Марко, Вукосављевић Петар, Вучетић Бранко, Вучетић Никола, Вучковић Бранко, Голубовић Данило, Голубовић Душан, Давидовић Радисав, Дашић Видак, Девић Рајко, Дедовић Александар, Делевић Драгољуб, Делевић Миладин, Делевић Јагош, Дракуловић Богић, Дрндаревић Бира, Динић Милосав, Ђерковић Дара, Ђоковић Милорад, Ђорђевић Радосав, Ђорђевић Добривоје, Ђузепе Јован, Ђукановић Јефта, Ђукић Марко, Ђулафић Драгољуб, Ђурић Радојица, Ђуришић Љубо, Ђуричанин Илија, Ђуровић Иван, Ђуровић Ружица, Живић Божидар, Живковић Вице, Зековић Шериф, Зековић Вујо, Зечевић Мирко, Зечевић Тривун, Златковић Бранислав, Иванчевић Алекса, Ивановић Миодраг, Илић Боривоје, Илић Милорад, Ирничанин Ђорђе, Јаворина Веља, Јанков Иван, Јаматео Антонио, Јовановић Милош, Јововић Љубица, Јејерић Велимир, Јосифовић Властимир, Јочић Јован, Јочић Саво, Кастратовић Милорад, Ковачевић Милосав, Килибарда, Хранислав, Кнежевић Раденко, Комадина Иван, Краћ Милан, Кочовић Драгомир, Красић Светомир, Крстић Милутин, Кустудић Мијаг, Лазаревић Драгомир, Лазич Радомир, Лазич Миодраг, Лазич Предраг, Лалић Божидар, Лаушевић Радисав, Лакићевић Станислава, Лекић Драгољуб, Лекић Момчило, Лончаревић Симо, Лончаревић Петар, Љубановић Јован, Магачевић Драгољуб, Манчић Милорад, Марковић Бранко, Марковић Драгослав, Марковић Душан, Марковић Милош, Марковић Радивоје, Марковић Чедомир, Маслар Мијајло, Миланчевић Сава, Миланковић Вукашин, Милачић Мија, Милековић Влајко, Медина Јово, Милековић Добросав, Милетић Бранко, Милетић Милутин, Миљковић Александар, Мичовановић Љубо, Миловановић Радисав, Милошевић Живојин, Милорадовић Драгиша, Милосављевић Рајко, Милуновић Ђорђе, Мирковић Владо, Митић Добривоје, Межајловић Станоје, Младеновић Драгољуб, Мојашевић Милутин, Мођановић Миле, Мишовић Љубодраг, Мрвић Милан, Недељковић Радосав, Недељ Дивна, Ненадовић Неда, Николић Душан, Николић Душанка, Николић Крсто, Николић Станислав, Новаковић Божо, Обрадовић Кристивоје, Павићевић Ђурђана, Петковић Драгиша, Петровић Драган, Петровић Љубисав, Петровић Николије, Пешић Даница, Поповић Анђелија, Поповић Душан, Поповић Ненад, Поповић Носеда, Протић Радомир, Прашчевић Илија, Радивојевић Стојан, Радина Мате, Радвановић Душан, Радвановић Михајло, Радвановић Урош, Радочић Милутин, Радочић Живојин, Рајковић Вукота, Роловић Иван, Ралевић Нишко, Самарцић Манојло, Симоновић Александар, Славница Тонка, Смиљковић Предраг, Спахић Ахмед, Стајић Благоје, Сполевић Велимир, Станковић Милосав, Станковић Светомир, Стојановић Влада, Стојановић Драгољуб, Стојановић Драгомир, Стојановић Душан, Стојановић Мане, Стојановић Радисав, Стојановић Христивоје, Стојичић Миленције, Стојиљковић Станислав, Тасић Борисав, Тасић Љубисав, Тодоровић Драгутин, Томић Драгутин, Томић Александар, Трбојевић Ђура, Трипковић Станоје, Трифуновић Драгомир, Турк Доминик, Турковић Војин, Валета Иванка, Ђеранић Славко, Ђоровић Радосав, Филиповић Душан, Цветковић Булимир, Цемовић Светислав, Цимбалевић Вукадин, Цимбалевић Љубомир, Чогирић Перса, Чоханић Никола, Чукић Велимир, Чукић Новак, Чукић Радосав, Чучић Живојин, Шахмановић Алекса, Шекуларац Драгољуб, Ширушић Војин, Шакић Драгољуб, Шормаз Никола, Шошкић Гојко, Шошкић Мило, Шћекић Вукашин, Шћекић Милан, Шћекић Милосав, Шувалевић Радаш и Шувалић Љубо.

Бр. 55

16 февруари 1946 година  
Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Председник,

др. И. Рибар, с. р.

## ПРЕЗИДИУМ

## на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

на основа членот 2 став 2 Законот за ордените и медалите одобруе Наредба на Штабот на V ударна дивизија I пролетерски корпус НОВЈ бр. 295 од 21 мај 1945 година

со која се за осведочена храброст во народно-ослободителната борба одликуат

## СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

мајори: Брајовић Божидар, Гавриловић Михајло, Јеремић Живојин и Тодоровић Димитрије;  
капетани: Бајић Урош, Беговић Божидар, Гргуровић Крста, Лопичић Мићан, Милошевић Милорад, Митровић Б. Боривоје, Мудреша Љубомир, Самарцић Јово, Симић Пантелија, Стевовић Радван, Стругар Никола, Чукић Михајло и Шошкић Вито;

поручници: Бевења Иво, Беговић Вељко, Бигавић Крсто, Бурић Радомир, Василевић Жарко, Васовић Милован, Вукановић Велимир, Вучинић Јагош, Гарчевић Новак, Дарчевић Станко, Ђоновић Душан, Ђурашковић Душан, Ђуровић Милутин, Жугић Војислав, Златановић Владислав, Зоговић Бранислав, Иванчевић Јован, Илић Радомир, Јевтовић Милорад, Јованчевић Миомир, Јововић Благоје, Јововић Владо, Јововић Тихомир, Ковачевић Милан, Ковјанић Драгомир, Кужета Лазар, Лабовић Саво, Лијешевић Пеко, Лопичић Лука, Медиговић Воја, Милошевић Радоје, Михаиловић Милеико, Никаљевић Даница, Никитовић Радван, Митровић Милоша, Пековић Иван, Перовић Рајко, Петричевић Андрија, Петровић Радче, Пешић Максим, Ралић Александар, Радовић Милован, Славица Славко, Софтић Газим, Стефановић Бранко, Стојановић Данило, Стојановић Мане, Филиповић Милован, Човић Никола, Чуровић Владислава и Шошкић Крсто;

п. поручници: Булатовић Јасна, Васовић Вуко, Вуковић Андрија, Вулевић Данило, Вучетић Милован, Гркинић Светозар, Добрковић Војислав, Дошен Милан, Ђаковић Блажо, Ђорђевић Душан, Ђукић Лепосава, Ђурашевић Урош, Ђуровић Даница, Зечевић Миливоје, Зоговић Чедомир, Ивезић Михајло, Иветић Вукосав, Илић Војислав, Јанковић Витомир, Јауковић Ватрић Јовановић Небојша, Јовановић Чедомир, Ковачевић Јован, Ковачевић Митар, Лепојевић Милун, Марковић Рајко, Машковић Вељко, Милошевић Крста, Милчевић Стево, Митровић Петар, Наранчић Душан, Никитовић Блажо, Обрадовић Митар, Остојић Владимир, Прентић Вукота, Протега Драго, Радовић Константин, Радовић Чедомир, Радосављевић Александар, Раонић Велимир, Ристић Милосав, Рогановић Гојко, Стојановић Станко, Ханџина Иван, Цикић Владимир, Шкундрић Раде и Шљивић Бранко;

заставници: Бабовић Вељко, Бабовић Милован, Бранковић Момчило, Висковић Јозо, Вујовић Вито, Вукадиновић Бранко, Вукотић Јован, Вукчевић Софија, Гардашевић Даница, Грујић Олга, Даниловић Обрад, Жижич Жарко, Јакара Славко, Јакић Вуко, Јанковић Мирјана, Јовановић Ранко, Јовановић Чедомир, Јокић Петар, Јурас Пашико, Јурковић Никола, Крчић Јаков, Кујунџић Радосав, Лакић Олга, Лакичевић Рајко, Лековић Даница, Лопичић Владо, Марковић Обрен, Мартиновић Гојко, Мишић Велиша, Мишмановић Зорка, Нешић Ђорђе, Новосел Неђељко, Обрадовић Марко, Петричевић Љубица, Прокић Богомир, Ралевић Верадица, Радовић Љубица, Рудина Војислава, Серафимић Јелена, Седлар Слободан, Славица Рачко, Сянџић Душанка, Требишанин Данило, Урдић Матејка и Фатишић Феим;

ст. водници: Александрић Бранко, Бећировић Бранко, Василевић Владимир, Вељковић Радван, Вуловић Аница, Вуковљак Перо, Вукчевић Душан, Дренџа Јелена, Ђорђевић Чедомир, Жижич Милорад, Илић Вукотић, Иван Мрко, Иван Мрко, Јаковчевић Живојин, Јанковић Живојин, Јанковић Радосав,

Јолић Милун, Кнежевић Милош, Ковачевић Веселин, Ковачевић Плана, Костић Максим, Крстић Драгољуб, Љубовић Ана, Милошевић Босиљка, Мијатовић Никола, Микуландра Јерко, Миленковић Александар, Милогажда Божо, Мићић Милутин, Младеновић Јован, Момчиловић Стојанка, Новаковић Илија, Петровић Трипко, Поповић Момчило, Пушелић Чедо, Радан Петар, Радивојевић Живојин, Радивојевић Миланко, Радисављевић Милорад, Радовановић Милосав, Раковић Радомир, Секулић Милица, Стаменковић Златана, Стојановић Милош, Стојановић Станко, Тодоровић Радош, Ђеранић Војислав, Ђеранић Јово, Ђеранић Радивоје, Чобелић Милосав Чуровић Ратко, Шабан Војислав, Шарановић Миливоје, Шкићина Вукосава, Шкундрић Пајо и Џефердаровић Крсто;

водници: Адамовић Драгољуб, Алексић Божидар, Бабић Косана, Барјамовић Љубица, Благојевић Станоје, Бојовић Сава, Бошковић Велика, Булајић Живојин, Величковић Сибин, Грујић Вукосава, Грујић Јефтимчије, Делетић Милован, Дивановић Марија, Дивенчић Лука, Ђуровић Душан, Ивановић Ђорђевић, Јаман Ђуро, Јовић Добривоје, Калинић Ђуро, Кнежевић Љубо, Ковачевић Васиљка, Ковачевић Наталија, Кузмановић Чедо, Максимовић Часлав, Марковић Живорад, Марковић Периша, Минић Благо, Мркаљ Владо, Павловић Славка, Перишић Јован, Перуновић Божидар, Петровић Душан, Раденовић Михајло, Радојичић Милунка, Славица Јозо, Станисављевић Петар, Станкић Славко, Стојиљковић Славко, Тривановић Ђорђе, Трпа Никола, Ушћумлић Павле, Црнчевић Мићан и Шкугор Перо;

мл. водници: Бркић Драгослав, Ђорђевић Светозар, Живић Божидар, Лукић Милојко, Раденовић Радниша, Стефановић Витомир, Стојановић Обрад, Сучић Лела, Толић Драгољуб, Шкиљевић Радивоје и Петров Јозо;

лесетари: Алексић Драгић, Балабан Милан, Булатовић Васо, Добрашчиновић Стеван, Дробњак Душан, Ђуровић Раде, Ковијанић Милорад, Мијовић Радивоје, Нововић Милун, Орландић Бранко, Пајковић Никола, Перовић Раде, Попотић Владо, Радовић Војо, Рајковић Степа, Самарцић Крста, Симић Станко, Фемић Грујо, Шћепановић Милосав и Шкуковић Вуко; реф. сан. бриг. Ивановић Јела; зам. ком. бат. Недић Јован; об. оф. бат. Каваџа Новица; реф. сан. бат. Попадић Здравка;

командири чете: Лалић Миращ, Максић Раде и Марковић Миладин;

борци: Абрамовић Манојло, Ајкунић Омер, Алексић Никола, Алексић Радомир, Анђелковић Десанка, Анђелковић Станко, Арсенијевић Владислав, Асторино Агнусино, Банковић Витомир, Беговић Ђамил, Бергамици Марио, Богдановић Милош, Бојовић Никола, Бубања Десанка, Булајић Милорад, Булатовић Миливоје, Бура Марко, Бурсаћ Милош, Бућан Данило, Вељић Димитар, Вељић Драгомир, Вељић Радован, Видојевић Велимир, Влаховић Мирко, Врачар Ђорђевић, Вуковић Божидар, Вукадиновић Милош, Вукадиновић Слободан, Вукелић Вукосава, Вуковић Петар, Вулић Божо, Вулићевић Босиљка, Грујић Благота, Грујић Велимир, Грујић Миодраг, Грујић Стојан, Дадић Светомир, Дапчевић Нико, Докнић Миливоје, Дурић Ахмед, Ђаконовић Андрија, Ђокић Благоје, Ђокић Борка, Ђорђевић Мирко, Ђорђевић Светозар, Ђукић Вујица, Ђукић Станко, Ђурановић Петар, Ђурђић Радомир, Ђуринић Данило, Ђуровић Милорад, Жањић Јосиф, Зејак Живојин, Зечевић Вујо, Ивановић Љубица, Ивелић Никола, Илић Жика, Јабучанић Саво, Канкевић Веселин, Јеврић Вуко, Јеврић Милорад, Јегдић Софија, Кастратовић Вукаило, Кастратовић Нешо, Јелић Гавро, Јовановић Јозо, Јововић Душан, Јурас Јозо, Јурачић Матија, Кнежевић Драгиша, Кокић Филип, Коматина Ото, Коњевић Стипан, Кораћ Радослав, Костић Ђуро, Котовић Јерко, Краљевић Ђорђе, Крсмановић Данило, Лазаревић Михајло, Лакићевић Маринко, Лакићевић Томица, Лалић Анђелија, Лалић Новица, Локас Петар, Лончар Ђуро, Лу-

кач Матија, Лучић Васо, Лукаћ Милојко, Љубоје Јован, Љубоје Милош, Мајкић Милан, Максимовић Стојанка, Маљковић Угљеша, Марковић Петар, Марковић Стојатин, Мартић Јово, Мартиновић Драгослав, Масловарић Јован, Микуландра Дане, Микуландра Иванка, Миленковић Стојан, Митић Радивоје, Миќић Бранко, Митровић Милега, Митровић Милета, Митровић Милорад, Митровић Перо, Митровић Митар, Михаиловић Владимир, Михаиловић Љубо, Миховић Божо, Михаиловић Божидар, Мишић Светислав, Мраковић Станка, Муцић Божидар, Мушац Душан, Ненадић Илија, Николић Борислав, Николић Вуладин, Николић Миленко, Николић Милинко, Новаковић Драгомир, Новаковић Јован, Ножица Милица, Обрадовић Марко, Обрадовић Перса, Огњановић Илија, Павловић Драгиша, Пајић Милорад, Пајковић Младен, Пауновић Бранко, Пековић Ристо, Петровић Дојчин, Пешић Светозар, Пивац Марко, Пипер Вукашин, Протић Ненад, Пурлија Павле, Раденовић Радиша, Радић Јован, Радовић Владо, Радонић Чедомир, Радуловић Машо, Роловић Љубица, Савелић Станка, Сврдлиш Ана, Сердарев Анђа, Секулић Миливоје, Славица Милка, Смоловић Богдан, Стаменковић Миодраг, Станишић Најдан, Станојевић Милунка, Стефановић Витомир, Стојковић Владимир, Татар Јован, Тешић Батраћ, Томовић Живко, Трифуновић Богољуб, Фриан Анте, Цветковић Гојко, Цемовић Данојла, Шаљић Ратко, Шарац Радован, Шоћ Благо, Шошкић Величко, Шћекић Ђорђевић и Чамбрлано Мања;

болничарке: Лопичић Драгица, Славица Јерка и Ђеранић Зорка, п. поручник Златановић Душан; борац Анђелковић Стојан.

Бр. 57

16 фебруари 1946 година

Белград

Секретар, Претседник,  
М. Перуничич, с. р. др. И. Рибар, с. р.

#### ПРЕЗИДИУМ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

на основа членот 2 став 2 Законот за ордените и медаљите одобруе Наредба на Штабот на V ударна дивизија I пролетерски корпус НОВЈ бр. 347 од 30 ноември 1944 година

со која се за осведочена храброст во народно-ослободителната борба одликуат

#### СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

Сликовски Атанасов Петко, Пеган Илија Антон, Мановски Ефтимов Кољо, Радишки Ефтимов Панте, Поровски Јованов Васил, Апостолски Ђорђе Апостол, Даутов Алиев Даут, Василев Тодоров Трајко, Деспотов Тодор, Серафимов Ефтимов Петар, Стојанов Иванов Никола, Митков Јорданов Кирил, Штрбељ Костов Љубомир, Велинков Костов Цветко, Јонев Велков Илија, Дичов Иванов Мичо, Иванов Трајанов Блаже, Велковски Донев Јордан, Балдазаров Георгиев Милан, Манов Досев Георги, Галев Санев Тодор, Василевски Мицев Прове, Буричковић Душанов Видоје, Пепељуговски Петров Петар, Христов Захариев Стојан, Вожиновски Арсов Никола, Антовски Матев Пецо и Милошевиќ Зафиров Илија; ст. водник Крајчевски Заке Боге;

Костова Рампова Ката, Трајковски Иванов Лазо, Вожинов Апостолов Спиро, Родески Борнеов Тодор, Михаловски Русе Борис, Колев Јорданов Душан, Ефтински Андреев Кирил, Хорзоновски Иванов Милан, Јонковски Атанасов Никола, Стојковски Велков Спасе, Трајковски Настев Цветко, Лозановски Милошев Никола, Димовски Александар Васил, Стојановски

Манов Ристо, Стојанов Мајков Јордан, Милицовски Крстев Стана, Пеган Илиев Владимир, Петковски Иванов Благо, Димов Никола, Кипријан, Георгиевски Велон Борис, Божиновски Ванчов Раде, Маноиловски Стерјов Михаило, Русо „Роте“ Исаак Алберт, Тодоровски Т. Васил и Крстевски Георгиев Милош.

## СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

Нишански Тодоров Јован, Божиловски Арсов Милан, Цизеле Леон, Чмов Александров Димитар, Кавалевиќ Методи, Петков Глигоров Сотир, Иванов Глигоров Милан, Петров Благов Крсте, Ибраимов Абдурахман Асан, Сулејманов Имилов Мемед, Пелуга Иванов Петар, Равновски Стојанов Гого, Теровски Христов Петар, Нанев Крстев Атанас, Стефановски Миланов Ацо, Недева Стојанова Драга, Омеров Ибраимов Алил, Ангелов Николов Александар, Демиров Усеинов Амет, Гаврилков Сандов Димитар, Демиров Усеинов Мустафа, Герасимов Георгиев Александар, Бејнулов Мемедов Кеџази, Ибраимов, Мемедов Кемал, Николов Христов Симеон, Георгиев Велков Стефан, Мустафов Мусов Цемал, Протогеров Мовев Никола, Миладинов Стојанов Вељо, Чаушов Ефтихов Кирил, Балдазаров Герасимов Јован, Малинов Ефтимов Кирил, Бизгов Иванов Георги, Сурлов Георгиев Георги, Трајанов Бојков Стојил, Атанасов Николов Трајан, Ангелов Димчев Владо, Тунџеровски Ф. Георги, Крстев Миланев Бранко, Ђивовски К. Велимир, Тулжов Христов Димитар, Дојчиновски Ставрев Ристо, Вижинтин Алоис Иван и Поповски Стефанов Максим;

мл. водник Јовановски Синанов Бошко;

ст. водник Георгиевски Ацев Раде;

Боцевски Ставрев Шуко, Јовановски Тасев Илџијато, Стефановски Петров Стефан, Алексоски Пејко Мито, Георгиевски Атанасов Мима, Дослороски Славјекон Ристо, Николов Коста, Спаса, Здравски Николов Димко, Стојакоски Димов Ристо, Грозданоски Томев Ристо, Илиевски Христов Тале, Тодороски Велков Бого, Даловски Лазаров Кочо, Ефремовски Словејков Ефрем, Јовановски Димов Георги, Алантовски Вељанов Богосав, Чоловски Стефоф Стамат, Литвионов Георгиев Александар, Димовски С. Слово, Спасески Миланов Крсте, Јоскоски Ефремов Христе, Терзоски Леонид Цветко, Николоски Ретов Слово, Стевановски Николов Живко, Тончевски Кузман Миле, Ефтимовски Зангелов Тодор, Гоневски Толев Ванчо и Георгиевски Е. Најдо;

мл. водник Мешовски Стојчев Миладин;

Тодоровски Томе Лазар и Иловски Петров Влеке;

десетар Димовски Трајчев Јован;

Ангеловски Спасов Апостол;

мл. водник Стојанов Марков Јордан;

ст. водник Ивановски Крсте Стоимен;

Кондовски М. Тодор, Муловски Јошељ Живко, Пејковски Стојанов Миле;

мл. водник Велески Бушељ Блаже;

Цветановски Петров Никола, Ангелов Петров Христо, Ивановски Тодоров Марјан, Миладинов Венчев Мишко, Лозовски Ефимов Цветан, Георгиев Ристов Димо, Ивановски Јовчев Светозар, Георгиевски Митрев Борис, Петровски Јончев Крсте, Кордуловски Димчев Илија, Коровски Димов Јордан, Костадиновски Нанчев Тодор, Стојановски С. Глигор и Костадиновски Стојанов Живко.

Бр. 56

16 февруари 1946 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседник,

др. И. Рибар, с. р.

## ПРЕЗИДИУМ

## на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседникот на Министерскиот совет и Министерот на народната одбрана, Маршалот на Југославија Јосипа Броз-Тита

## р е ш и л

да се за уметност во командуење, покажана храброст и нарочни заслуги во текот на народно-ослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:  
потпуковник Николић Живојин-Брка.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:  
потпуковник Нововић Н. Војислав.

## СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

пуковник Клеут М Петар;  
потпуковник Нововић Н. Војислав;  
борац Булајић М Миле.

## СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

капетани: Цвјота Ј. Милан и Олгови Б. Пегар;  
поручници: Бацковић М. Божидар Цвјота М. Борис, Дакић М. Милан, Јурић И. Маријан, Калвџер М. Стјепан, Катунар А. Берислав, Комленић С. Прокко, Кухта И. Франс, Маџар Н. Милош, Магић М. Анту, Мандић Д. Никола, Наранчић С. Јован, Марковић С. Симо, Милетић И. Мијо, Партиќа С. Иван, Радивојевић С. Јован, Радошевић М. Станко, Рончевевић Г. Љубо, Селенић Б. Марко, Смољановић М. Милисав, Шимић С. Мартин, Утјешиновић М. Душан, Узур Н. Иван, Вавпотић Ј. Богомир, Векић П. Никола, Влаисављевић В. Никола, Војводић Н. Божо, Врачарић М. Драгољуб, Вранешевевић С. Јово и Врбан Л. Јосип;

потпоручници: Бањац Д. Милка, Кавгић Б. Милан, Милатић Н. Тома, Ољача Ј. Милан, Ожеговић С. Дане, Пејић С. Ристо, Рајчевић М. Богдан, Раковић Р. Гроздана, Стојковић Р. Светозар и Шкорић Ђ. Стојан;

заставници: Бјелица П. Михајло, Милић М. Виса и Вељача Ђ. Илија;

ст. водник Витлић С. Крсто;  
водник Радошевић Т. Илија;  
Качаревић С. Бошко и Ливада И. Светозар.

Бр. 58

8 февруари 1946 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседник,

др. И. Рибар, с. р.

## ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

## СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ВОЈВОДИНА

„Службениот лист на Војводина“ во бројот 18 од 6 мај 1946 година објавуе:

Одлука за оснивање Дирекција на околските и градските народни магацини на Војводина.

„Службен лист на Војводина“ во бројот 19 од 13 мај 1946 година објавуе:

Наредба за сеидба и производство на семињата јонца и дет . . .

Одлука за изнесување Одлуката за ограничување градежните работи во Војводина.



### СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службениот лист на Народната Република Босна и Херцеговина“ во бројот 19 од 8 мај 1946 година објавуе:

**Уредба** за измена Уредбата за оснивање Земско-то градежно претпријатие на Босна и Херцеговина од 4 јануари 1946 година;

**Уредба** за хонорарни наставници од час;

**Правилник** за организација и работење на Државната штампарица во Сарајево;

**Одлука** за укипување Одредбата на Извршниот одбор ГНО Сарајево за бројот — големината на станбените простории кои може да ги задржи секој станаар;

**Правилник** за полагање приватни и дополнски испити во средните школа;

### СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службен гласник на Народна Република Србија“ во бројот 21 од 18 мај 1946 година објавуе:

**Правилник** за накнада на трошковите за службени патуења и селидби на државните службеници на Републиката, на службениците на окружните и околинските народни одбори, на Извршниот народен одбор за град Белград, на Привредната банка на Народната Република Србија, како и на работниците и намештениците кои се исплагуат по Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците од 20 април 1945 година.

### НАРОДНИ НОВИНИ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народни новини“, службениот лист на Народна Република Хрватска, во бројот 67 од 16 мај 1946 година објавуе:

**Правилник** за полагање нижи течаен испит во гимназиите и класичните гимназии;

**Решење** за укинување основното школо Гундуличева 12 во Загреб;

**Правила** за организација на Централното народно свеучилиште.

### СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службениот весник на Народна Република Македонија“ во бројот 11 од 25 април 1946 година објавуе:

**Закон** за измена и дополнување Законот за аграрна реформа и колонизација на територија на федерална Македонија;

**Наредба** за летно време во аптеките;

**Решење** за образување комисија за преглед болни службеници;

**Правилник** за ракување и употреба државниот федерален фонд „Елизоотин“.

Во бројот 12 од 30 април 1946 година објавуе:

**Решење** за оснивање Министерство на работа на Народна Република Македонија;

**Решење** за одобрување работата на „Сојузот на ловечките друштва“ на Народната Република Македонија.

Во бројот 13 од 6 мај 1946 година објавуе:

**Финансиски закон** на Народната Република Македонија за буџетска 1946 година.

Во бројот 14 од 10 мај 1946 година објавуе:

**Правилник** за полагање нижот течаен испит;

**Правилник** за полагање вишиот течаен испит;

**Правилник** за полагање приватни испити;

**Решење** на Министерот за народна просвета за отворање III учителски курс во Скопје;

**Решење** на Министерот за народна просвета за отворање учителски курс во Скопје;

**Решење** на Министерот за народна просвета за отворање учителски курс за шиптарски и турски народни учители;

**Решење** на Министерот за трговија и снабдување за издавање дополнско следовање млеко и други намирници за исхрана школски деца до 14 години.

### ИСПРАВКА

Во „Службениот лист“ бр. 37 од 7 мај 1946 година на страна 407 под бр. 249 е објавено Решењето за пригодни марки по повод прославата Денот на победата

Во последниот став стои: „Марките ќе бидат во продавачка кај сите јавни пошти во државата“, а треба: „Марките ќе бидат во продавачка кај сите поголеми пошти во државата“.

Бр. 16984. — Од Министерството на поштите на ФНРЈ, 10 мај 1946 година.

### СОДРЖАЈ:

	Страна
275. Закон за договорот за пријателство, заемна помоќ и соработувачка во мирот помеѓу Федеративната Народна Република Југославија и Чехословачката Република заклучен во Белград на 9 мај 1946 година	449
276. Закон за амнестија на шумските кривци	452
277. Закон за продолжување менични и чековни рокови — — — — —	453
278. Уредба за ослободување од данокот на наследство и подароци — — — — —	453
279. Наредба за измена Наредбата за данокот на пословен промет на жита и на пекмеци од емиш со додатокот на шеќер или сируп III бр. 3600 од 19 април 1946 година — — — — —	453
280. Правилник за извршување Законот за воена обвеза на државјаните на Федеративната Народна Република Југославија —	454
281. Правилник за дополнување Правилникот за формата и големината на штампилите, печатите и жиговите на сојузните власти и установи — — — — —	458
282. Наредба за максималните провизии и трошкови за услуги во банкарските работи со Тарифата на максималните провизии и трошкови за услуги во банкарските работи — — — — —	458
283. Наредба за обвезно осигурање против пожар на државните индустриски претпријатија, како и претпријатија под секвестор и под привремена принудна управа	464
284. Решење за оснивање практични курсеви за апсолвенти на стручни трговски школа	464
285. Решење за повлекување од промет поштенските вредносници — — — — —	465
286. Објаснување да изнутриците и преработуачките од нив ќе спаѓаат под планска расподелба и потрошувачка — — — — —	465

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ — Белград, Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јевросиме 20. — Штампана на Државна штампарица, Белград